



АГЕНЦИЈА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО
ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ

УПАТСТВО

ЗА КОРИСНИЦИТЕ НА СРЕДСТВА ОД ПРОГРАМАТА
ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО
ЗА 2010 ГОДИНА

Мај, 2010 година

СОДРЖИНА НА УПАТСТВОТО

A. ВОВЕД	5
I. ОПШТИ УСЛОВИ	5
II. ПОСТАПКА	5
1. КАДЕ МОЖЕ ДА ГО ДОБИЕТЕ ОБРАЗЕЦОТ „БАРАЊЕ“?	5
2. ПОМОШ ПРИ ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАЗЕЦОТ	5
3. ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПОПОЛНЕТИОТ ОБРАЗЕЦ.....	6
4. РОК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊЕ	6
III. ИСПЛАТА НА СРЕДСТВА	10
IV. ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА	10
V. ДОПОЛНИТЕЛНА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА	11
ВАЖНО ЗА ОДГЛЕДУВАЧИТЕ НА ГОВЕДА, ОВЦИ И КОЗИ !!!	11
Б. РАСТИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО	13
I. ПОЛЕДЕЛСТВО.....	13
1.1 Финансиска поддршка по обработлива земјоделска површина за поледелски култури	13
1.2 Дополнителна финансиска поддршка за засеани површини со житни култури од потточка 1.1. со сертифициран семенски материјал	15
II. ГРАДИНАРСТВО.....	16
1.3 Финансиска поддршка по обработлива земјоделска површина за градинарско производство.....	16
1.4 Дополнителна финансиска поддршка за производство под контролирани услови за производство (домати, пиперки, краставици и режано цвеќе) од потточка 1.3 во 2010.....	17
1.5 Дополнителна финансиска поддршка за градинарски култури предадени во преработувачки капацитети од потточка 1.3 во 2010 година	18
III. ЛОЗАРСТВО И ОВОШТАРСТВО.....	18
1.6. Финансиска поддршка по површина за одржување на постоечки лозови насади евидентирани во регистарот на лозови насади заклучно со 30.11.2010 година.....	19
1.7. Финансиска поддршка по површина за одржување на постоечки овошни насади (освен за пријавените насади со јаболки по потточка 1.15).....	20
1.8 Финансиска поддршка за подигнати нови лозови насади евидентирани во регистарот на лозови насади заклучно со 30.11.2010 година	21
1.9. Финансиска поддршка за подигање нови овошни насади	23
IV. ПРОИЗВОДСТВО НА САДЕН И СЕМЕНСКИ МАТЕРИЈАЛ.....	24
1.11 Финансиска поддршка за производство на домашен сертифициран семенски материјал за житни, индустриски (освен тутун) и градинарски култури.....	24
1.12 Финансиска поддршка за производство на домашен лозов калем и овошен саден материјал	25
1.13 Финансиска поддршка за производство и доработка на домашно сертифицирано тутунско семе.....	25
V. ПОСЕБНИ ПЛАЌАЊА.....	26
1.14. Финансиска поддршка за извршени агрохемиски и педолошки анализи на почва во 2010 година.....	26
1.15. Финансиска поддршка по површина за одржување на постоечки насади со јаболки	27

В. СТОЧАРСКО ПРОИЗВОДСТВО 29

I. ГОВЕДАРСТВО	29
2.1 Финансиска поддршка за обележани грла.....	29
2.2 Финансиска поддршка за произведено и продадено кравјо млеко.....	30
2.3 Финансиска поддршка за одгледани и заклани грла говеда во регистриран кланичен капацитет.....	30
2.4 Финансиска поддршка за добиено теле по пат на В/О.....	31
2.5 Финансиска поддршка за набавка на високостелни јуници со познато потекло и висок генетски потенцијал.....	32
II. ОВЧАРСТВО.....	33
2.6 Финансиска поддршка за обележани грла овци од сите категории.....	33
2.7 Финансиска поддршка за набавка на машки приплодни грла – оригинали и репродуктори.....	33
III. КОЗАРСТВО.....	34
2.8 Финансиска поддршка за обележани грла кози.....	34
2.9 Финансиска поддршка за набавка на приплодни машки грла.....	35
IV. СВИЊАРСТВО.....	36
2.10 Финансиска поддршка по грла маторици.....	36
2.11 Финансиска поддршка за одгледани и заклани гоеници во кланичени капацитети.....	37
2.12 Финансиска поддршка за набавка на приплодни грла свињи (назимки и нерези).....	37
V. ЖИВИНАРСТВО.....	38
2.13 Финансиска поддршка за одгледани и заклани бројлери во регистрирани кланични капацитети.....	38
2.14 Финансиска поддршка за амортизирани несилки заклани во регистрирани кланични капацитети.....	39
2.15 Финансиска поддршка за произведени еднодневни бројлерски пилиња.....	40
2.16 Финансиска поддршка за произведени еднодневни женски пилиња од јајценосни хибриди.....	41
VI. ПЧЕЛАРСТВО.....	41
2.17 Финансиска поддршка за регистрирано презимено пчелно семејство.....	41
2.18 Финансиска поддршка за набавка на матици.....	42
2.19 Финансиска поддршка за подигање на нови површини под медоносна флора (фацелија, еводија и багрем).....	43
VII. АЛТЕРНАТИВНО СТОЧАРСТВО.....	44
2.20 Финансиска поддршка за фармерско одгледување на ноеви.....	44
2.21 Финансиска поддршка за фармерско производство на полжави.....	44

Г. СТАНДАРДИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И КВАЛИТЕТ..... 47

I. РЕГИСТРАЦИЈА И ДОБИВАЊЕ ПРАВО НА ГЕОГРАФСКА ОЗНАКА (ГО), ОЗНАКА ЗА ПОТЕКЛО (ОП) И ТРАДИЦИОНАЛЕН СПЕЦИЈАЛИТЕТ (ТС).....	47
3.1 Финансиска поддршка за компензација на производни трошоци по заштитен производ од животинско и растително потекло.....	47
3.2 Финансиска поддршка за корисници на заштитен географски назив.....	48
3.3 Дополнителна финансиска поддршка за производство на суровина за земјоделски прехранбен производ со заштитен географски назив.....	49
3.4 Финансиска поддршка за изработка на елаборат за заштита на географски назив на одделни земјоделски производи и преработки.....	50
3.5 Финансиска поддршка за контрола и сертификација за заштита на географски назив на одделни земјоделски производи и преработки.....	50
3.6 Финансиска поддршка за запишување во меѓународен регистар за заштита на географски назив.....	51
3.7 Финансиска поддршка за спроведување на кампања за промоција на македонските земјоделско- прехранбени производи со заштита на географски назив на домашен и странски пазар.....	52
3.8 Финансиска поддршка за етикетирање и обележување на производ со заштитен географски	

назив и традиционален специјалиет.....	53
II. СТАНДАРДИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ ВО ЗЕМЈОДЕЛСКО ПРОИЗВОДСТВО И КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ	54
3.9 Дополнителна финансиска поддршка за спроведени стандарди за безбедност во примарното производство.....	54
3.10 Компензација на дел од трошоци за лабораториски анализи и сертификација при спроведување на стандарди за безбедност во примарното производство.....	55
Д. ОРГАНСКО ЗЕМЈОДЕЛСКО ПРОИЗВОДСТВО	57
I. СЕРТИФИЦИРАНО ПРИМАРНО ПРОИЗВОДСТВО ИЛИ ПРОИЗВОДСТВО ВО ПРЕОД	57
4.1 Дополнителна финансиска поддршка од 30% за потточките од точка 1 и 2 сертифицирани како растително и сточарско органско производство и производство во преод, освен за потточките од точка 1 и 2 поврзани со поддршката опфатена во потточките од 4.2 и 4.3.....	57
4.2 Финансиска поддршка за површини наменети за зелено ѓубрење или угар во плодоред	58
4.3 Дополнителна финансиска поддршка во органското овчарство и козарството	59
II. ДОРАБОТКА, ПРЕРАБОТКА И ПРОДАЖБА НА ОРГАНСКИ ПРОИЗВОДИ ОД ДОМАШНО ПОТЕКЛО	60
4.4 Финансиска поддршка за преработка на органски производи и органски производи во преод од домашно потекло (вклучително за доработка и пакување на самоникнати видови со органско потекло).....	60
4.5 Финансиска поддршка за продажба на органски производи и органски производи во преод од домашно потекло.....	61
III. ПОСЕБНИ МЕРКИ.....	61
4.6 Финансиска поддршка за стручна контрола и сертификација	61
4.7 Финансиска поддршка за лабораториски анализи на почва и вода, и анализа на органски производ кај органски фарми.....	62
Ѓ. ОПШТИ МЕРКИ ЗА РАЗВОЈ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО	65
5.1 Надомест на трошоци за регистрирање во 2010 година на индивидуални земјоделци, земјоделци осигуреници во Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Македонија и трговски друштва со претежна дејност примарно земјоделско производство.....	65
5.2 Надомест за осигурување на примарно растително земјоделско производство од основни ризици.....	65

ЛИСТА НА ТАБЕЛИ

ТАБЕЛА 1. Календар за поднесување на барања за растително производство	6
ТАБЕЛА 2. Календар за поднесување на барања за сточарско производство	7
ТАБЕЛА 3. Календар за поднесување на барања за воведување стандарди за безбедност во земјоделското производство и контрола на квалитет	8
ТАБЕЛА 4. Календар за поднесување на барања за органско производство	9
ТАБЕЛА 5. Календар за поднесување на барања за општи мерки за развој на земјоделството	10
ТАБЕЛА 6. Просечни количини семе по хектар	15
ТАБЕЛА 7. Број на садници по хектар по овошни видови	20
ТАБЕЛА 8. Број на лози по хектар во зависност од растојанието меѓу редовите и меѓу лозите во редот.....	22

A. ВОВЕД

I. Општи услови

Корисници од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2010 година се семејни земјоделски стопанства и правни лица кои ги исполниле следните општи услови:

- Да се запишани во Единствениот регистар на земјоделски стопанства кој се води во подрачните единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство (во натамошниот текст: министерство),
- Да имаат поднесено барање за користење на средства во предвидените рокови,
- Да ги имаат подмирено обврските и надоместоците кои произлегуваат од склучени договори за користење на државно земјоделско земјиште, најдоцна до денот на поднесувањето на барањето,
- Да ги имаат подмирено обврските и надоместоците за добиена механизација по програмата за зголемување на производство на храна во Република Македонија од Јапонска помош и проектите кои произлегуваат од истата до денот на поднесување на барањето,
- Да ги имаат подмирено обврските кои произлегуваат од Наредбата за здравствена заштита на животните и Законот за идентификација и регистрација на животните.

II. Постапка

За да го остварите правото за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2010 година, прв чекор кој мора да го направите е да го пополните **Образецот БАРАЊЕ**.

1. Каде може да го добиете образецот „Барање“?

Образецот може да го добиете на следните места:

- Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој (во натамошниот текст: Агенција),
- Веб страната на Агенцијата: www.ipardpa.gov.mk,
- Подрачните единици на Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство,
- Агенција за поттикнување на развојот во земјоделството.

2. Помош при пополнување на образецот

Помош при пополнување на образецот ќе добиете од советниците во регионалните центри на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството.

Пополнување на образецот треба да биде со печатни букви, читко и разбирливо.

Доколку барањето е неразбирливо или нечитко, неможе да продолжи во понатамошен процес на обработка.

**Образецот и помошта за негово пополнување од страна на советниците на АПРЗ
СЕ БЕСПЛАТНИ**

3. Поднесување на пополнетиот образец

Пополнетиот образец во два примерка, заедно со пропишаните документи, се поднесува во подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на чие подрачје се наоѓа Вашето земјоделско производство.

ВНИМАВАЈ !!!

Барање може да поднесе само носител на земјоделско стопанство.

Доколку имотот е во сопственост на член на стопанството, задолжително се пополнува Изјава за носител и членови на семејното земјоделско стопанство и истата се заверува на нотар.

Доколку земјоделското стопанство е регистрирано во една подрачна единица, а барањето се доставува во друга, во тој случај задолжително се доставува потврда за упис во Единствен регистар на земјоделски стопанства издадена од подрачната единица каде што се води регистарот.

За растително производство барање се поднесува по завршување на сеидба/садење/расадување. Не се пријавуваат површини кои се планираат за сеидба, туку реално насеаните површини.

4. Рок за поднесување на барање

Роковите за поднесување на барање по одделни мерки од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2010 година се прикажани во следните табели:

Табела 1. Календар за поднесување на барања за растително производство

Потточка	Назив на мерката	Рок за поднесување барање
1.1	Финансиска поддршка по обработлива земјоделска површина за поледелски култури	Од 24 март до 31 мај 2010 година
1.2	Дополнителна финансиска поддршка за засеани површини со житни култури од потточка 1.1. со сертифициран семенски материјал	Од 24 март до 31 мај 2010 година
1.3	Финансиска поддршка по обработлива земјоделска површина за градинарско производство	Од 24 март до 31 мај 2010 година

1.4	Дополнителна финансиска поддршка за производство под контролирани услови за производство (домати, пиперки, краставици и режано цвеке) од потточка 1.3. во 2010 година	Од 24 март до 31 мај 2010 година
1.5	Дополнителна финансиска поддршка за градинарски култури предадени во преработувачки капацитети од потточка 1.3. во 2010 година	Од 1 октомври до 5 ноември 2010 година
1.6	Финансиска поддршка по површина за одржување на постоечки лозови насади евидентирани во регистарот на лозови насади заклучно со 30.11.2010 година	Од 24 март до 31 мај 2010 година
1.7	Финансиска поддршка по површина за одржување на постоечки овошни насади	Од 24 март до 31 мај 2010 година
1.8	Финансиска поддршка за подигање на нови лозови насади евидентирани во регистарот на лозови насади заклучно со 30.11.2010 година	Од 24 март до 31 мај 2010 година
1.9	Финансиска поддршка за подигање нови овошни насади	Од 24 март до 31 мај 2010 година
1.10	Финансиска поддршка за произведен и предаден ориентален ароматичен и полуориентален суров тутун од реколта 2009 година	По доставен список од откупни претпријатија
1.11	Финансиска поддршка за производство на домашен сертифициран семенски материјал за житни, индустриски (освен тутун), и градинарски култури	Од 1 октомври до 5 ноември 2010 година
1.12	Финансиска поддршка за производство на домашен лозов калем и овошен саден материјал	Од 1 октомври до 5 ноември 2010 година
1.13	Финансиска поддршка за производство и доработка на домашно сертифицирано тутунско семе	Од 1 октомври до 5 ноември 2010 година
1.14	Финансиска поддршка за извршени агрохемиски или педолошки анализи на почва во 2010 година	Од 24 март до 30 август 2010 година
1.15	Финансиска поддршка за површина за одржување на постоечки насади со јаболки	Од 1 март до 26 март 2010 година

Табела 2. Календар за поднесување на барања за сточарско производство

Пот-точка	Назив на мерката	Рок за поднесување на барање
2.1	Финансиска поддршка за обележани грла говеда	Од 24 март до 31 мај 2010 година
2.2	Финансиска поддршка за произведено и продадено кравјо млеко	1. Од 15 февруари до 15 март за продедено млеко во период од 1 октомври до 31 декември 2009 година, 2. Од 15 мај до 15 јуни за продедено млеко во период од 1 јануари до 31 април 2010 година, 3. Од 5 октомври до 5 ноември за продедено млеко во период од 1 мај до 30 септември 2010 година,
2.3	Финансиска поддршка за одгледани и заклани грла говеда во регистриран кланичен капацитет	Од 1 октомври до 5 ноември 2010 година

Програма за финансиска поддршка во земјоделството за 2010 година

2.4	Финансиска поддршка за добиено теле по пат на В/О	Од 1 октомври до 5 ноември 2010 година
2.5	Финансиска поддршка за набавка на високостелни јуници со познато потекло и висок генетски потенцијал	Од 1 октомври до 5 ноември 2010 година
2.6	Финансиска поддршка за обележани грла овци од сите категории	Од 24 март до 31 мај 2010 година
2.7	Финансиска поддршка за набавка на машки приплодни грла - оригинали и репродуктори	Од 1 октомври до 5 ноември 2010 година
2.8	Финансиска поддршка за обележани грла кози	Од 24 март до 31 мај 2010 година
2.9	Финансиска поддршка за набавка на приплодни машки грла	Од 1 октомври до 5 ноември 2010 година
2.10	Финансиска поддршка по грла маторици	Од 24 март до 31 мај 2010 година
2.11	Финансиска поддршка за одгледани и заклани гоеници во кланични капацитети	Од 1 октомври до 5 ноември 2010 година
2.12	Финансиска поддршка за набавка на приплодни грла свињи (назимки и нерези)	Од 1 октомври до 5 ноември 2010 година
2.13	Финансиска поддршка за одгледани и заклани бројлери во регистрирани кланични капацитети	Од 1 октомври до 5 ноември 2010 година
2.14	Финансиска поддршка за амортизирани несилки заклани во регистрирани кланични капацитети	Од 1 октомври до 5 ноември 2010 година
2.15	Финансиска поддршка за произведени еднодневни бројлерски пилиња	Од 1 октомври до 5 ноември 2010 година
2.16	Финансиска поддршка за произведени еднодневни женски пилиња од јајценосни хибриди	Од 1 октомври до 5 ноември 2010 година
2.17	Финансиска поддршка по регистрирано презимено пчелно семејство	Од 24 март до 31 мај 2010 година
2.18	Финансиска поддршка за набавка на матици	Од 1 октомври до 5 ноември 2010 година
2.19	Финансиска поддршка за подигање на нови површини под медоносна флора (фацелија, еводија и багрем)	Од 24 март до 31 мај 2010 година
2.20	Финансиска поддршка за фармерско одгледување на ноеви	Од 24 март до 31 мај 2010 година
2.21	Финансиска поддршка за фармерско производство на полжави	Од 24 март до 31 мај 2010 година

Табела 3. Календар за поднесување на барања за воведување стандарди за безбедност во земјоделското производство и контрола на квалитет

Пот-точка	Назив на мерката	Рок за поднесување на барање
3.1	Финансиска поддршка за компензација на производни трошоци по заштитен производ од животинско и растително потекло	Од 24 март до 1 декември 2010 година
3.2	Финансиска поддршка за корисници на заштитен географски назив	Од 24 март до 1 декември 2010 година

3.3	Дополнителна финансиска поддршка за производство на суровина за земјоделски прехранбен производ со заштитен географски назив	Од 24 март до 1 декември 2010 година
3.4	Финансиска поддршка за изработка на елаборат за заштита на географски назив на одделни земјоделски производи и преработки	Од 24 март до 1 декември 2010 година
3.5	Финансиска поддршка за контрола и сертификација за заштита на географски назив на одделни земјоделски производи и преработки	Од 24 март до 1 декември 2010 година
3.6	Финансиска поддршка за запишување во меѓународен регистар за заштита на географскиот назив	Од 24 март до 1 декември 2010 година
3.7	Финансиска поддршка за спроведување на кампања за промоција на македонските земјоделско-прехранбени производи со заштита на географскиот назив на домашен и странски пазар	Од 24 март до 1 декември 2010 година
3.8	Финансиска поддршка за етикетирање и обележување на производи со заштитен географски назив и традиционален специјалитет	Од 24 март до 1 декември 2010 година
3.9	Дополнителна финансиска поддршка за спроведени стандарди за безбедност во примарното производство	Од 24 март до 1 декември 2010 година
3.10	Компензација на дел од трошоци за лабораториски анализи и сертификација, при спроведување на стандарди за безбедност во примарното производство	Од 24 март до 1 декември 2010 година

Табела 4. Календар за поднесување на барања за органско производство

Пот-точка	Назив на мерката	Рок за поднесување на барање
4.1	Дополнителна финансиска поддршка од 30% за потточките од точка 1 и 2 сертифицирани како растително и сточарско органско производство и производство во преод, освен за потточките од точка 1 и 2 поврзани со поддршката опфатена во потточките од 4.2 и 4.3	Пријавување до 31 мај а барање на исплата до 1 декември 2010 година
4.2	Финансиска поддршка за површини наменети за зелено ѓубрење/угар во плодоред	Пријавување до 31 мај а барање на исплата до 1 декември 2010 година
4.3	Дополнителна финансиска поддршка во органското овчарство и козарството	Пријавување до 31 мај а барање на исплата до 1 декември 2010 година
4.4	Финансиска поддршка за преработка на органски производи и органски производи во преод од домашно потекло (вклучително за доработка и пакување на самоникнати видови со органско потекло)	Пријавување до 31 мај а барање на исплата до 1 декември 2010 година
4.5	Финансиска поддршка за продажба на органски производи и органски производи во преод од домашно потекло	Пријавување до 31 мај а барање на исплата до 1 декември 2010 година

4.6	Финансиска поддршка за стручна контрола и сертификација	Пријавување до 31 мај а барање на исплата до 1 декември 2010 година
4.7	Финансиска поддршка за лабораториски анализи на почва и вода и анализа на органски производи	Пријавување до 31 мај а барање на исплата до 1 декември 2010 година

Табела 5. Календар за поднесување на барања за општи мерки за развој на земјоделството

Пот-точка	Назив на мерката	Рок за поднесување на барање
5.1	Надомест на трошоци за регистрирање во 2010 година на индивидуални земјоделци, земјоделци осигуреници во Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Македонија и трговски друштва со претежна дејност примарно земјоделско производство	Од 24 март до 1 декември 2010 година
5.2	Надомест за осигурување на примарно земјоделско производство во 2010 година	Од 24 март до 31 август 2010 година

III. Исплата на средства

Исплатата на средствата по корисници ја врши Агенцијата.

Исплатата на средства се врши на трансакциски сметки на барателите по завршени административни контроли и контроли на лице место.

IV. Пресметување на финансиска поддршка

За една производна површина барателот може да достави барање само за една култура. Доколку при административна контрола или контрола на лице место се утврди спротивното, не се врши исплата на средства за таа намена.

Доколку при контрола на лице место се утврди дека големината на капацитетите е:

- **Поголема од големината на капацитетите наведени во барањето**, в истината на финансиската поддршка се пресметува врз основа на пријавените капацитети,
- **Помала до 5% од големината на капацитетите наведени во барањето**, висината на финансиската поддршка се пресметува врз основа на капацитетите утврдени при контрола на терен намалена за износот од утврдената разлика,
- **Помала помѓу 5%-20% или за 2х од големината на површината наведена во барањето**, висината на финансиската поддршка се пресметува врз основа на капацитетите утврдени при контролата намалена за износот на утврдената разлика зголемен за два пати,
- **Помала повеќе од 20% од големината на капацитетите наведени во барањето**, барателот целосно се исклучува од правото за користење на средства од програмата.

Доколку производните капацитети се наоѓаат во подрачја со отежнати услови на производство минималните критериуми за финансиска поддршка утврдени во програмата се намалуваат за

50% и се исплаќа целосен износ на финансиската поддршка без редуцирање на висината на поддршката во однос на пријавената површина и бројот на грла.

V. Дополнителна финансиска поддршка

Дополнителна финансиска поддршка може да добијат семејни земјоделски стопанства кои ги исполнуваат следните услови:

1. Семејните земјоделски стопанства кои се наоѓаат во подрачја со отежнати услови на производство може да го остварат правото за користење на дополнителна поддршка од 15% од утврдената висина.
2. За производни капацитети во сопственост на носителот на семејното земјоделско стопанство кој е на возраст до 40 години или е од женски пол, може да се оствари право за користење на дополнителна поддршка од 10% од утврдената висина.
3. За корисници запишани во регистарот на вршители на земјоделска дејност согласно Законот за вршење на земјоделска дејност или осигуреници – земјоделци согласно Законот за пензиско-инвалидско осигурување кои немаат неподмирени обврски на денот на поднесување на барање по основ на придонеси за пензиско, инвалидско и здравствено осигурување може да се оствари право за користење на дополнителна поддршка од 5% од утврдената висина. За остварување на правото на оваа дополнителна поддршка, покрај основните документи, задолжително се доставува и доказ за платени придонеси за пензиско и инвалидско осигурување издаден од ФПИОМ и доказ за платени придонеси за здравствено осигурување издаден од ФЗОМ.

ВАЖНО за одгледувачите на говеда, овци и кози !!!

Проверката на веродостојноста на податоците внесени во барањето ќе се врши со споредба на податоците од официјалните регистри на животни кои се водат во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство - Управа за ветеринарство.

Ваша обврска е секоја промена на бројната состојба на животните редовно да ја пријавувате во ветеринарната станица.

Пред поднесување на барањето проверете ја евидентираната бројна состојба на вашите животни во ветеринарната станица која е одговорна за обележување.

Пријавете ги само оние грла кои планирате да ги чувате до крајниот рок на задолжително чување.

Не ги пријавувајте грлата за ремонт на стадото или пак грлата кои планирате да ги продадете од други причини.

Доколку настане намалување на бројот на животните под влијание на виша сила должни сте истото да го пријавите по писмен пат во Агенцијата во рок од 7 дена од настанувањето на промената и при тоа да доставите релевантни докази.

Б. РАСТИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО

За користење на средства за растително производство, покрај другите документи, задолжително се доставува доказ за поседување или располагање со земјоделско земиште.

Како доказ за поседување или располагање со земјоделско земиште се доставува еден од следните документи:

1. Имотен лист не постар од 6 месеци,
2. Поседовен лист не постар од 6 месеци,
3. Копија од Договор за закуп на земјоделско земиште во државна сопственост со Записник за воведување во владение,
4. Договор за закуп на земјоделско земиште во приватна сопственост заверен на нотар со задолжително доставување на еден од документите наведени под реден број 1 или 2 на име на закуподавачот,
5. Договор за плодуюживање на земјоделско земиште во државна сопственост со Записник за воведување во владение,
6. Договор за плодуюживање на земјоделско земиште во приватна сопственост заверен на нотар со задолжително доставување на еден од документите наведени под реден број 1 или 2 на име на давателот на плодуюживање.

I. Поледелство

1.1 Финансиска поддршка по обработлива земјоделска површина за поледелски култури

Корисници

Корисници на оваа мерка може да бидат семејни земјоделски стопанства и правни лица кои во производна 2009/2010 година имаат засеани површини со следните култури: пченица, јачмен, пченка, рж, овес, ориз, тритикале, сирак, просо, хмељ, леќа, кикирики, соја, сончоглед, маслодајна репка, афион, шеќерна репка, луцерка, граор, еспарзета, добиточен грашок и наут (слануток).

Услови за користење на средствата

Минимум 0,3 ха засеана површина со житни култури во производна 2009/2010 година.

Минимум засеана површина се однесува за секоја култура одделно.

Финансиска поддршка

Висината на поддршката изнесува 8.000,00 денари по хектар за секоја култура одделно, со редуцирање на висината на поддршката со зголемување на пријавените површини:

1.	од 0,3 до 20 ха	100%
2.	од 20,1 до 100 ха	60%
3.	од 100,1 до 300 ха	30%
4.	над 300 ха	10%

Пример:

Доколку имате насеано 325 ха пченица и 85 ха јачмен, пресметката на висината на финансиската поддршка која ќе ја добиете ќе се изврши на следниов начин:

Пченица: 325 ха	
20 ха	8.000 ден. = 160.000 ден.
80 ха	4.800 ден. = 384.000 ден.
200 ха	2.400 ден. = 480.000 ден.
25 ха	800 ден. = 20.000 ден.

Според пресметката за пченица ќе добиете 1.044.000,00 денари.

Јачмен: 85 ха	
20 ха	8.000 ден. = 160.000 ден.
65 ха	4.800 ден. = 312.000 ден.

Според пресметката за јачмен ќе добиете 472.000,00 денари.

Потребни документи

Семејно земјоделско стопанство:

- Барање
- Фотокопија од лична карта
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Доказ за поседување или располагање со земјоделско земјиште
- Договор за одгледување на афион

Правно лице:

- Барање
- Тековна состојба на правното лице издадена од Централен регистар не постара од 6 месеци
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Доказ за поседување или располагање со земјоделско земјиште
- Договор за одгледување на афион

1.2 Дополнителна финансиска поддршка за засеани површини со житни култури од потточка 1.1 со сертифициран семенски материјал

Корисници

Корисници на оваа мерка се семејни земјоделски стопанства и правни лица кои имаат засеани површини со житни култури од потточка 1.1 со сертифициран семенски материјал во производна 2009/2010 година.

Услови за користење на средствата

Минимум 0,3 ха засеана површина со житни култури во производна 2009/2010 година.

Минимум засеана површина се однесува за секоја култура одделно.

Прифатлива количина семе за просечна сеидбена норма по хектар изнесува:

Табела 6. Просечни количини семе по хектар

Вид	Маса на 1000 зрна	Сеидбена норма		Просечно кг/ха
		број зрна на м ²	кг/ха	
Пченица	40-45	600-700	250-300	270
Јачмен	35-40	450-500	160-200	180
Тритикале	45-55	450-550	240-300	250
'Рж	40-50	450-500	180-250	200
Овес	30-35	400-450	120-160	140
Ориз	37-44	450-500	170-220	200
Пченка	300-500	6,5-8,0	20-40	30
Сирак	20-30	6,0-12,0	10-30	20

Финансиска поддршка

Висината на поддршката изнесува 2.500,00 денари по хектар за секоја култура одделно и со редуцирање на висината на поддршката со зголемување на пријавените површини:

1.	од 0,3 до 20 ха	100%
2.	од 20,1 до 100 ха	60%
3.	од 100,1 до 300 ха	30%
4.	над 300 ха	10%

Потребни документи

Покрај документите наведени во потточка 1.1 дополнително се доставуваат и следните документи:

- Фискална сметка со пропратен документ за идентификација за припадноста на фискалната сметка (сметкопотврда, испратница, фактура платена во готово) или фактура со испратница за набавен семенски материјал вклучително и доказ за извршената исплата по фактура (банков извод од редовна исплата, компензација со банков извод од помината компензација).

Количината на семенскиот материјал мора да биде изразена во килограми.

Во случај кога семенскиот материјал е од сопствено производство, се доставува:

- Сертификат издаден од овластена институција и
- Испратница во која задолжително ќе биде внесена количината на семенски материјал изразена во килограми

II. Градинарство

1.3 Финансиска поддршка по обработлива земјоделска површина за градинарско производство

Корисници

Корисници на оваа мерка се семејни земјоделски стопанства и правни лица кои имаат засеани површини со следниве градинарски култури: домати, пипер, лубеница, диња, грав, боранија, грашок, компир, краставици, корнишони, зелка, кел, кромид, лук, праз, тиквички, тикви, зелена салата, брокула, спанаќ, карфиол, морков, целер, цвекло, пашканат, аспарагус, ротквици, цвеќе и култивирано произведени ароматични и зачински растенија. Листата на ароматични, лековити и зачински растенија кои се предмет на финансиска поддршка за оваа мерка е дадена во Прилог 1.

Услови за користење на средствата

Минимум 0,2 ха засеана површина со градинарски култури.

Минимум засеана површина се однесува за сите култури збирно.

Финансиска поддршка

За засеана површина дефинирана со оваа мерка, висината на финансиската поддршка ќе изнесува 20.000,00 ден/ха.

Потребни документи

Семејно земјоделско стопанство:

- Барање
- Фотокопија од лична карта
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Доказ за поседување или располагање со земјоделско земјиште

Правно лице:

- Барање
- Тековна состојба на правното лице издадена од Централен регистар не постара од 6 месеци
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Доказ за поседување или располагање со земјоделско земјиште

1.4 Дополнителна финансиска поддршка за производство под контролирани услови за производство (домати, пиперки, краставици и режано цвеќе) од потточка 1.3 во 2010

Корисници

Корисници на оваа мерка се семејни земјоделски стопанства и правни лица производители на домати, пиперки, краставици и режано цвеќе во затворени простории под контролирани услови и поднеле барање за потточката 1.3. во 2010 година.

Услови за користење на средствата

Минимум 0,2 ха засадена површина во пластеници или стакленици, остварно производство во 2010 година и истото да е продадено на домашен пазар или остварен извоз најдоцна до 15.05.2010 година.

Финансиска поддршка

За засеана површина дефинирана со оваа мерка, висината на финансиската поддршка изнесува дополнителни 80.000,00 ден/ха.

Потребни документи

Семејно земјоделско стопанство:

- Барање
- Фотокопија од лична карта
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Доказ за поседување или располагање со земјоделско земјиште (пластеник) или доказ за право на користење на оранжерија
- Откупна белешка за продадено производство на домашен пазар до 15.05.2010 година

Правно лице:

- Барање
- Тековна состојба на правното лице издадена од Централен регистар не постара од 6 месеци
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Доказ за поседување или располагање со земјоделско земјиште (пластеник) или доказ за право на користење на оранжерија
- Фактура со приемница заверени од овластено лице за продадено производство на домашен пазар до 15.05.2010 година или извозно царинска декларација за остварен извоз до 15.05.2010 година

1.5 Дополнителна финансиска поддршка за градинарски култури предадени во преработувачки капацитети од потточка 1.3 во 2010 година

Корисници

Корисници на оваа мерка се семејни земјоделски стопанства и правни лица кои имаат засеани површини со градинарски култури и поднеле барање за потточката 1.3. во 2010 година.

Услови за користење на средствата

Минимум 0,2 ха засадена површина со градинарски култури од потточка 1.3. во 2010 година, остварено производство во 2010 година и истото да е продадено во преработувачка индустрија за зеленчук најдоцна до 31.10.2010 година.

Финансиска поддршка

За засеана површина и оствареното производство дефинирано со оваа мерка, висината на финансиската поддршка изнесува 1,5 ден/кг.

Потребни документи

Семејно земјоделско стопанство:

- Барање
- Фотокопија од лична карта
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Доказ за поседување или располагање со земјоделско земјиште
- Договор со преработувачка индустрија за зеленчук
- Откупна белешка заверена од овластено лице за продадена количина во преработувачка индустрија за зеленчук до 31.10.2010 година

Правно лице:

- Барање
- Тековна состојба на правното лице издадена од Централен регистар не постара од 6 месеци
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Доказ за поседување или располагање со земјоделско земјиште
- Договор со преработувачка индустрија за зеленчук
- Фактура со приемница заверени од овластено лице за продадена количина во преработувачка индустрија за зеленчук до 31.10.2010 година

III. Лозарство и овоштарство

Услов за користење на средства за мерките од лозарство е лозовите насади да се евидентирани во Регистарот на лозови насади кој се води во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во следните подрачни единици: Битола, Валандово, Неготино, Кавадарци, Свети Николе и Кисела Вода. Прегледот на општини и нивна припадност по подрачни единици кои се опфатени со лозовиот катастар е даден во Прилог 3.

1.6. Финансиска поддршка по површина за одржување на постоечки лозови насади евидентирани во регистарот на лозови насади заклучно со 30.11.2010 година

Корисници

Корисници на оваа мерка се семејни земјоделски стопанства и правни лица кои имаат површини под лозови насади.

Услови за користење на средствата

Минимум 0,2 хектари површина со лозови насади евидентирани во регистарот на лозови насади заклучно со 30.11.2010 година.

Финансиска поддршка се исплаќа од втората година од подигнувањето на лозовиот насад.

Финансиска поддршка

Висината на поддршката изнесува 40.000,00 денари/ха со редуцирање на висината на поддршката со зголемување на пријавените површини:

1.	од 0,2 до 5 ха	100%
2.	од 5,1 до 30 ха	60%
3.	од 30,1 до 50 ха	30%
4.	над 50 ха	10%

Потребни документи**Семејно земјоделско стопанство:**

- Барање
- Фотокопија од лична карта
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Доказ за поседување или располагање со земјоделско земјиште
- Потврда за евидентиран лозов насад во регистарот на лозови насади издадена од подрачната единица на министерството

Правно лице:

- Барање
- Тековна состојба на правното лице издадена од Централен регистар не постара од 6 месеци
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Доказ за поседување или располагање со земјоделско земјиште
- Потврда за евидентиран лозов насад во регистарот на лозови насади издадена од подрачната единица на министерството

**1.7. Финансиска поддршка по површина за одржување
на постоечки овошни насади
(освен за пријавените насади со јаболки по потточка 1.15)**

Корисници

Корисници на оваа мерка се семејни земјоделски стопанства и правни лица кои имаат овошни насади од следниве видови: јаболка, круша, дуња, мушмула, слива, праска, кајсија, цреша, вишна, орев, бадем, лешник, питом костен, актинидија, рибизла, малина, капина, шип, јагода, маслинка, калинка, јапонско јаболка, аронија и смоква.

Услови за користење на средствата

Минимум 0,3 ха површина со постоечки овошни насади.

Финансиска поддршка се исплаќа од втората година од подигнувањето на овошниот насад.

За оваа мерка не се поднесува барање за површините со јаболки кои се пријавени за потточка 1.15.

Прифатливиот број на садници по хектар изнесува:

Табела 7. Број на садници по хектар по овошни видови

Овошен вид	Бујност на подлогата	Систем на Одгледување	Растојание на садење (метри)	Број на овошки хектар
Јаболко	Бујни и средни	Слободен	6-8x5-7	178-333
	Средни	Полугуст насад	4-5x2.5-4	500-1000
	Слабо бујни		3.5-4x1.5-2.5	1000-1905
Круша	Бујни	Слободен	4-6x3-5	333-833
	Слабо бујни	Неправилна палмета и густы насади	3-4x1.3-2	1250-2564
Дуња	Дуња	Слободен	4-5x3.5-4	500-714
Мушмула	Дуња	Слободен	4-4.5x3-4	555-833
Слива	Џанка	Слободен	5-6x4-5	333-500
	Џанка	Слободен	5-6x4-5	277-500
Праска	Дива праска	Чаша	5-6x4-5	333-500
	Дива праска	Палмета	4-4.5x3-3.5	635-833
	Дива праска	Густ, вретенести	4-4.5x1.7-2	470-1111
Кајсија	Кајсија и џанка	Полугусто	5-6x3.5-4	416-571
Цреша	Маргива	Слободна	6-7x5-6	238-332
	Маргива	Слободен жбун	5x3.5-4	500-571
Вишна	Маргива	Пирамидална	4-5x3-4	500-833
	Облачинска	Слободен жбун	4x2.5-3	833-1000
Орев	Орев	Слободна	10-12x8-12	69-125
Бадем	Бадем	Слободна чаша	5-6x4-5	333-500
		Жбун	5x3-4	500-666
		Стеблесто	4-5x3-3.5	571-833
Актинидија		Пергола	4-4.5x3-4	555-833
Рибизла			2.5-3x0.5-1	3333-8000
Малина			2-2.5x0.3-0.5	8000-16666
Капина			3-4x1.2-2	1250-2777
Шип			3-4x1-1.5	1666-3333
Јагода			0.6-0.8x0.2-0.4	31250-83333
Маслинка			4-5x5-6	333-500
Калинка			4x3-4	625-833
Аронија			1,5x2,5	2666

Смоква			3-4x4-5	500-833
Јапонско Јаболко			4-5x5-6	333-500
Питом костен			8x6	208

Финансиска поддршка

Висината на поддршката изнесува 18.000,00 денари/ха со редуцирање на висината на поддршката со зголемување на пријавените површини:

1.	од 0,3 до 5 ха	100%
2.	од 5,1 до 30 ха	60%
3.	од 30,1 до 50 ха	30%
4.	над 50 ха	10%

Потребни документи

Семејно земјоделско стопанство:

- Барање
- Фотокопија од лична карта
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Доказ за поседување или располагање со земјоделско земјиште

Правно лице:

- Барање
- Тековна состојба на правното лице издадена од Централен регистар не постара од 6 месеци
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Доказ за поседување или располагање со земјоделско земјиште

**1.8 Финансиска поддршка за подигнати нови лозови насади
евидентирани во регистарот на лозови насади
заклучно со 30.11.2010 година**

Корисници

Корисници на оваа мерка се семејни земјоделски стопанства и правни лица кои имаат подигнато нови површини под лозов насад во период есен 2009 и пролет 2010 година со вински или трпезни сорти.

Услови за користење на средствата

Подигнати нови површини лозов насад на минимална површина од 0.2 ха евидентирани во регистарот на лозови насади заклучно со 30.11.2010 година.

Избраните вински сорти мора да бидат во согласност со листата на одобрени и препорачани сорти.

Листата на одобрени и препорачани сорти, како и трпезните сорти кои се предмет на поддршка се дадени во Прилог 2.

Задолжителен услов е барателот да има извршено агрохемиска анализа на почвата.

Финансиска поддршка

Висината на финансиската поддршка изнесува 140.000,00 ден за хектар.

Прифатливиот број на сертифициран калем за посадочен материјал по хектар изнесува:

Табела 8. Број на лози по хектар во зависност од растојанието меѓу редовите и меѓу лозите во редот

Растојание меѓу редовите (м)	Растојание меѓу лозовите во редот (во метри)								
	0.7	0.9	1.1.	1.2.	1.3.	1.5.	1.7.	1.9.	2.0.
1.2	11.905	9.259	7.57 6	6.944	6.410	5.556	4.902	4.386	4.167
1.4	10.204	7.936	6.49 4	5.952	5.495	4.762	4.202	3.760	3.571
1.6	8.929	6.944	5.68 2	5.208	4.808	4.167	3.676	3.289	3.125
1.8	7.936	6.173	5.05 1	4.630	4.274	3.704	3.268	2.924	2.778
2.0	7.143	5.556	4.54 5	4.167	3.846	3.333	2.941	2.632	2.500
2.2	6.494	5.050	4.13 2	3.788	3.497	3.030	2.674	2.392	2.273
2.4	5.952	4.629	3.78 8	3.472	3.205	2.778	2.451	2.193	2.083
2.6	5.494	2.778	3.49 6	3.205	2.959	2.564	2.262	2.024	1.923
2.8	5.102	3.968	3.24 7	2.976	2.747	2.381	2.101	1.880	1.786
3.0	4.762	3.704	3.03 0	2.778	2.564	2.222	1.961	1.754	1.667
3.2	4.464	3.472	2.84 1	2.604	2.404	2.083	1.838	1.645	1.562
3.4	4.202	3.268	2.67 4	2.451	2.262	1.961	1.730	1.548	1.471
3.6	3.968	3.086	2.52 5	2.315	2.137	1.852	1.634	1.462	1.389

Потребни документи

Семејно земјоделско стопанство:

- Барање
- Фотокопија од лична карта
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Доказ за поседување или располагање со земјоделско земјиште
- Сертификат за потекло на садниот материјал (за садниот материјал обезбеден од увоз)
- Фитосертификат (за садниот материјал обезбеден од увоз)
- Уверение за сортна чистота (за садниот материјал од домашно потекло)
- Уверение за здравствена состојба (за садниот материјал од домашно потекло)
- Фискална сметка со испратница или фактура со испратница за набавен саден материјал вклучително и доказ за извршената исплата по фактура
- Извештај од извршена агрохемиска анализа

- Потврда за евидентиран лозов насад во регистарот на лозови насади издадена од подрачната единица на министерството

Правно лице:

- Барање
- Тековна состојба на правното лице издадена од Централен регистар не постара од 6 месеци
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Доказ за поседување или располагање со земјоделско земјиште
- Сертификат за потекло на садниот материјал (за садниот материјал обезбеден од увоз)
- Фитосертификат (за садниот материјал обезбеден од увоз)
- Уверение за сортна чистота (за садниот материјал од домашно потекло)
- Уверение за здравствена состојба (за садниот материјал од домашно потекло)
- Фактура со испратница за набавен саден материјал вклучително и доказ за извршената исплата по фактура
- Извештај од извршена агрохемиска анализа
- Потврда за евидентиран лозов насад во регистарот на лозови насади издадена од подрачната единица на министерството

1.9. Финансиска поддршка за подигање нови овошни насади

Корисници

Корисници на оваа мерка се семејни земјоделски стопанства и правни лица кои имаат подигнато нови овошни насади во период есен 2009 и пролет 2010 година од следниве овошни видови: јаболка, круша, дуња, мушмула, слива, праска, кајсија, цреша, вишна, орев, бадем, лешник, актинидија, рибизла, малина, капина, шип, јагода, маслинка, калинка, јапонско јаболка, аронија и смоква.

Услови за користење на средствата

Подигнати нови овошни насади на минимална површина од 0,2 ха.
Задолжителен услов е барателот да има извршено агрохемиска анализа на почвата.

Финансиска поддршка

Висината на финансиската поддршка изнесува 90.000,00 ден/ха.
Прифатливиот број на сертифициран калем за посадочен материјал по хектар е ист како со мерката 1.8, Табела 8.

Потребни документи

Семејно земјоделско стопанство:

- Барање
- Фотокопија од лична карта
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Доказ за поседување или располагање со земјоделско земјиште
- Сертификат за потекло на садниот материјал (за садниот материјал обезбеден од увоз)
- Фитосертификат (за садниот материјал обезбеден од увоз)

- Уверение за сортна чистота (за садниот материјал од домашно потекло)
- Уверение за здравствена состојба (за садниот материјал од домашно потекло)
- Фискална сметка со испратница или фактура со испратница за набавен саден материјал вклучително и доказ за извршената исплата по фактура
- Извештај од извршена агрохемиска анализа

Правно лице:

- Барање
- Тековна состојба на правното лице издадена од Централен регистар не постара од 6 месеци
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Доказ за поседување или располагање со земјоделско земјиште
- Сертификат за потекло на садниот материјал (за садниот материјал обезбеден од увоз)
- Фитосертификат (за садниот материјал обезбеден од увоз)
- Уверение за сортна чистота (за садниот материјал од домашно потекло)
- Уверение за здравствена состојба (за садниот материјал од домашно потекло)
- Фактура со испратница за набавен саден материјал вклучително и доказ за извршената исплата по фактура
- Извештај од извршена агрохемиска анализа

IV. Производство на саден и семенски материјал

1.11 Финансиска поддршка за производство на домашен сертифициран семенски материјал за житни, индустриски (освен тутун) и градинарски култури

Корисници

Корисници на оваа мерка се семејни земјоделски стопанства и правни лица запишани во Регистар на производители на семенски материјал и кои имаат произведен семенски материјал во 2010 година.

Услови за користење на средствата

Минимум 0,3 ха засеани површини за секоја култура одделно.

Финансиска поддршка

Висината на финансиската поддршка изнесува 14.000,00 ден/ха.

Потребни документи

Правно лице:

- Барање
- Тековна состојба на правното лице издадена од Централен регистар не постара од 6 месеци
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Доказ за поседување или располагање со земјоделско земјиште
- Решение за упис во регистар на производители на семенски и саден материјал издадено од МЗШВ – Управа за семе и саден материјал
- Сертификат за произведените количини на семенски материјал

1.12 Финансиска поддршка за производство на домашен лозов калем и овошен саден материјал

Корисници

Корисници на оваа мерка се семејни земјоделски стопанства и правни лица запишани во Регистар на производители на семенски и саден материјал и кои имаат произведен сертифициран лозов и/или овошен саден материјал во 2010 година.

Услови за користење на средствата

Произведен домашен лозов калем и овошен саден материјал во 2010 година од регистрирани производители.

Финансиска поддршка

Висината на финансиската поддршка изнесува 15,00 ден/калем, садница.

Потребни документи

Семејно земјоделско стопанство:

- Барање
- Фотокопија од лична карта
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Доказ за поседување или располагање со земјоделско земјиште
- Решение за упис во регистар на производители на семенски и саден материјал издадено од МЗШВ – Управа за семе и саден материјал
- Сертификат за произведените количини на саден материјал

Правно лице:

- Барање
- Тековна состојба на правното лице издадена од Централен регистар не постара од 6 месеци
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Доказ за поседување или располагање со земјоделско земјиште
- Решение за упис во регистар на производители на семенски и саден материјал издадено од МЗШВ – Управа за семе и саден материјал
- Сертификат за произведените количини на саден материјал

1.13 Финансиска поддршка за производство и доработка на домашно сертифицирано тутунско семе

Корисници

Корисници на оваа мерка се семејни земјоделски стопанства и правни лица запишани во Регистар на производители на семенски материјал кои имаат произведен и продаден семенски материјал во 2010 година.

Услови за користење на средствата

Произведен и продаден сертифициран семенски материјал во 2010 година од регистрирани производители на тутунско семе.

Финансиска поддршка

Висината на финансиската поддршка ќе изнесува 60.000,00 ден/ха.

Потребни документи

Правно лице:

- Барање
- Тековна состојба на правното лице издадена од Централен регистар не постара од 6 месеци
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Доказ за поседување или располагање со земјоделско земјиште
- Решение за упис во регистар на производители на семенски и саден материјал издадено од МЗШВ – Управа за семе и саден материјал
- Уверение за извршена стручна контрола на семенски посев (апробација) во 2009 година издадено од овластена институција
- Сертификат за произведените количини на семенски материјал

V. Посебни плаќања

1.14. Финансиска поддршка за извршени агрохемиски и педолошки анализи на почва во 2010 година

Корисници

Корисници на оваа мерка се семејни земјоделски стопанства и правни лица кои имаат извршено агрохемиски или педолошки анализи во 2010 година.

Услови за користење на средствата

Извршени агрохемиски и педолошки анализи во 2010 година.

Финансиска поддршка

Висината на финансиската поддршка изнесува 70% од трошоците за анализа но не повеќе од 9.000,00 ден по барател.

Потребни документи

Семејно земјоделско стопанство:

- Барање
- Фотокопија од лична карта
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Извештај од извршена агрохемиска анализа
- Финансов документ за извршена агрохемиска анализа

Правно лице:

- Барање
- Фотокопија од лична карта
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Извештај од извршена агрохемиска анализа
- Финансов документ за извршена агрохемиска анализа

1.15. Финансиска поддршка по површина за одржување на постоечки насади со јаболки

Корисници

Корисници на оваа мерка се семејни земјоделски стопанства и правни лица кои имаат насади со јаболки.

Услови за користење на средствата

Минимум 0,3 ха површина.

Прифатливиот број на садници најмалку 800 садници по хектар.

Насадот да е во полна родност и е подигнат најрано во есен 2005/ пролет 2006 година и да не е постар од 15 години.

Финансиска поддршка

Висината на поддршката изнесува 43.700,00 денари/ха.

Потребни документи

Семејно земјоделско стопанство:

- Барање
- Фотокопија од лична карта
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Доказ за поседување или располагање со земјоделско земјиште

Правно лице:

- Барање
- Тековна состојба на правното лице издадена од Централен регистар не постара од 6 месеци
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Доказ за поседување или располагање со земјоделско земјиште

В. СТОЧАРСКО ПРОИЗВОДСТВО

I. Говедарство

2.1 Финансиска поддршка за обележани грла

Корисници

Корисници на оваа мерка се семејни земјоделски стопанства и правни лица одгледувачи на говеда, кои ги имаат обележано и евидентирани грла говеда во Регистарот на говеда кој се води во Управата за ветеринарство.

Услови за користење на средства

Финансиска поддршка ќе се исплаќа за оние фарми кои во своето одгледувалиште поседуваат грла говеда кои се евидентирани во Регистарот на говеда кој се води во Управата за ветеринарство и истите ќе ги чуваат најмалку до 31.10.2010 година.

Финансиска поддршка

Висината на финансиската поддршка изнесува 2.500,00 ден по грло. Во однос на бројот на обележани грла се пресметува скалесто како што следи:

1.	од 1 до 80 грла	100%
2.	од 81 до 150 грла	60%
3.	од 151 до 300 грла	40%
4.	над 301 грла	20%

Потребни документи

Семејно земјоделско стопанство:

- Барање
- Фотокопија од лична карта
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Фотокопија од легитимација за регистрирано одгледувалиште (РБО)

Правно лице:

- Барање
- Тековна состојба на правното лице издадена од Централен регистар не постара од 6 месеци
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Фотокопија од легитимација за регистрирано одгледувалиште (РБО)

2.2 Финансиска поддршка за произведено и продадено кравјо млеко

Корисници

Корисници на оваа мерка се семејни земјоделски стопанства и правни лица – производители на кравјо млеко регистрирани како одгледувачи на говеда во Регистарот на говеда кој се води во Управата за ветеринарство и сопственото производство го имаат предадено во преработувачки капацитети запишани во Регистарот на одобрени објекти за производство на храна од животинско потекло за период октомври 2009 – септември 2010 година.

Финансиска поддршка

Висината на финансиска поддршка ќе изнесува 2,5 денари по литар произведено и продадено млеко на преработувачки капацитети запишани во Регистар на одобрени објекти за производство на храна од животинско потекло. Поднесувањето на барањата и исплатата на средствата ќе се извршува периодично.

Потребни документи

Семејно земјоделско стопанство:

- Барање
- Фотокопија од лична карта
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Фотокопија од легитимација за регистрирано одгледувалиште (РБО)
- Откупна белешка заверена од овластено лице за продадена количина кравјо млеко во преработувачки капацитети запишани во Регистар на одобрени објекти за производство на храна од животинско потекло

Правно лице:

- Барање
- Тековна состојба на правното лице издадена од Централен регистар не постара од 6 месеци
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Фотокопија од легитимација за регистрирано одгледувалиште (РБО)
- Фактура со откупна белешка заверена од овластено лице за предадено млеко на преработувачки капацитети запишани во Регистар на одобрени објекти за производство на храна од животинско потекло.

2.3 Финансиска поддршка за одгледани и заклани грла говеда во регистриран кланичен капацитет

Корисници

Корисници на оваа мерка се семејни земјоделски стопанства и правни лица кои одгледале и продале говеда на преработувачки капацитети запишани во Регистар на одобрени објекти за производство на храна од животинско потекло, за период октомври 2009 – септември 2010 година.

Услови за користење на средствата

Одгледани и продадени говеда во преработувачки капацитети запишани во Регистар на одобрени објекти за производство на храна од животинско потекло, за период октомври 2009 – септември 2010 година.

Финансиска поддршка

Висината на финансиска поддршка изнесува 1.500,00 денари по грло продадено во преработувачки капацитети запишани во Регистар на одобрени објекти за производство на храна од животинско потекло, за период октомври 2009 – септември 2010 година.

Потребни документи

Семејно земјоделско стопанство:

- Барање
- Фотокопија од лична карта
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Фотокопија од Легитимација за регистрирано одгледувалиште (РБО)
- Потврда за заклани грла говеда

Правно лице:

- Барање
- Тековна состојба на правното лице издадена од Централен регистар не постара од 6 месеци
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Фотокопија од Легитимација за регистрирано одгледувалиште (РБО)
- Потврда за заклани грла говеда

2.4 Финансиска поддршка за добиено теле по пат на В/О

Корисници

Корисници на оваа мерка се семејни земјоделски стопанства и правни лица одгледувачи на регистрирани говеда.

Услови за користење на средствата

Осеменета крава/јуница по пат на В/О и добиено и регистрирано теле во период октомври 2009 – септември 2010 година.

Финансиска поддршка

Висината на финансиска поддршка изнесува 1.200,00 денари по добиено и регистрирано теле во период октомври 2009 – септември 2010 година од регистрирани грла.

Потребни документи

Семејно земјоделско стопанство:

- Барање

- Фотокопија од лична карта
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Потврда за извршено В/О на говеда

Правно лице:

- Барање
- Тековна состојба на правното лице издадена од Централен регистар не постара од 6 месеци
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Потврда за извршено В/О на говеда
- Во случај кога правното лице само го извршува В/О се доставува финансов документ за набавено семе

2.5 Финансиска поддршка за набавка на високостелни јуници со познато потекло и висок генетски потенцијал

Корисници

Корисници на оваа мерка се семејни земјоделски стопанства и правни лица кои набавиле висикостелни педигрирани јуници во период јануари – септември 2010 година.

Услови за користење на средствата

Набавени максимум 5 високостелни педигрирани јуници во период јануари – септември 2010 година. Набавката на високостелните јуници мора да биде од регистрирани одгледувалишта на приплоден добиток.

Финансиска поддршка

Висина на финансиската поддршка изнесува 35% од вредноста на набавените грла но не повеќе од 30.000,00 денари по грло.

Потребни документи

Семејно земјоделско стопанство:

- Барање
- Фотокопија од лична карта
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Уверение за здравствена состојба на грлата
- Потврда за транспорт на грлата
- Финансов документ за купени животни
- Фотокопија од педигре
- Потврда од овластена институција за издадено педигре

Правно лице:

- Барање
- Тековна состојба на правното лице издадена од Централен регистар не постара од 6 месеци
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Уверение за здравствена состојба на грлата
- Потврда за транспорт на грлата

- Фотокопија од педигре
- Потврда од овластена институција за издадено педигре

II. Овчарство

2.6 Финансиска поддршка за обележани грла овци од сите категории

Корисници

Корисници на оваа мерка се семејни земјоделски стопанства и правни лица одгледувачи на овци.

Услови за користење на средствата

Финансиската поддршка ќе се исплаќа за оние фарми кои поседуваат минимум 30 грла овци од сите категории евидентирани во Регистарот на овци кој се води во Управата за ветеринарство и истите ќе ги чуваат најмалку до 31.12.2010 година.

Финансиска поддршка

Висината на финансиската поддршка изнесува 900,00 денари по грло од сите категории.

Потребни документи

Семејно земјоделско стопанство:

- Барање
- Фотокопија од лична карта
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Фотокопија од легитимација за регистрирано одгледувалиште (РБО)

Правно лице:

- Барање
- Тековна состојба на правното лице издадена од Централен регистар не постара од 6 месеци
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Фотокопија од легитимација за регистрирано одгледувалиште (РБО)

2.7 Финансиска поддршка за набавка на машки приплодни грла – оригинали и репродуктори

Корисници

Корисници на оваа мерка се семејни земјоделски стопанства и правни лица кои набавиле машки приплодни грла во период јануари – септември 2010 година од регистрирани одгледувалишта на приплоден добиток.

Услови за користење на средствата

Набавени машки приплодни грла оригинали и репродуктори во период јануари – септември 2010 година од страна на одгледувачи на овци. Набавката на машките приплодни грла мора да биде од регистрирани одгледувалишта на приплоден добиток.

Финансиска поддршка

Висина на финансиската поддршка изнесува 50% од набавната вредност но не повеќе од 15.000,00 денари по грло оригинали и 5.000,00 денари по грло репродуктори.

Потребни документи

Семејно земјоделско стопанство:

- Барање
- Фотокопија од лична карта
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Уверение за здравствена состојба на грлата
- Потврда за транспорт на грлата
- Фотокопија од педигре
- Потврда од овластена институција за издадено педигре
- Финансов документ за купени животни

Правно лице:

- Барање
- Тековна состојба на правното лице издадена од Централен регистар не постара од 6 месеци
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Уверение за здравствена состојба на грлата
- Потврда за транспорт на грлата
- Фотокопија од педигре
- Потврда од овластена институција за издадено педигре
- Фактура и банков извод за платена фактура за купени животни

III. Козарство

2.8 Финансиска поддршка за обележани грла кози

Корисници

Корисници на оваа мерка се семејни земјоделски стопанства и правни лица одгледувачи на кози.

Услови за користење на средствата

Финансиската поддршка ќе се исплаќа за оние фарми кои поседуваат минимум 10 грла кози од сите категории евидентирани во Регистарот на кози кој се води во Управата за ветеринарство и истите ќе ги чуваат најмалку до 31.12.2010 година.

Финансиска поддршка

Висината на финансиската поддршка изнесува 800,00 денари по грло од сите категории.

Потребни документи

Семејно земјоделско стопанство:

- Барање
- Фотокопија од лична карта
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Фотокопија од легитимација за регистрирано одгледувалиште (РБО)

Правно лице:

- Барање
- Тековна состојба на правното лице издадена од Централен регистар не постара од 6 месеци
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Фотокопија од легитимација за регистрирано одгледувалиште (РБО)

2.9 Финансиска поддршка за набавка на приплодни машки грла

Корисници

Корисници на оваа мерка се семејни земјоделски стопанства и правни лица кои набавиле приплодни грла во период јануари – септември 2010 година од регистрирани одгледувалишта на приплоден добиток.

Услови за користење на средствата

Набавени приплодни грла кози од страна на регистрирани одгледувачи на кози.

Набавката на приплодни грла кози мора да биде од регистрирани одгледувалишта на приплоден добиток.

Финансиска поддршка

Висина на финансиската поддршка изнесува 50% од набавната вредност но не повеќе од 4.500,00 денари по набавено приплодно грло.

Потребни документи

Семејно земјоделско стопанство:

- Барање
- Фотокопија од лична карта
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Уверение за здравствена состојба на грлата
- Потврда за транспорт на грлата
- Финансов документ за купени животни
- Фотокопија од педигре
- Потврда од овластена институција за издадено педигре

Правно лице:

- Барање
- Тековна состојба на правното лице издадена од Централен регистар не постара од 6 месеци
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Уверение за здравствена состојба на грлата
- Потврда за транспорт на грлата
- Фактура и доказ за платена фактура за купени животни
- Фотокопија од педигре
- Потврда од овластена институција за издадено педигре

IV. Свињарство

2.10 Финансиска поддршка по грла маторици

Корисници

Корисници на оваа мерка се семејни земјоделски стопанства и правни лица кои одгледуваат маторици.

Услови за користење на средствата

Финансиската поддршка ќе се исплаќа за оние фарми кои поседуваат минимум 2 грла маторици и истите ќе ги чуваат најмалку до 31.10.2010 година.

Финансиска поддршка

Висината на финансиската поддршка изнесува 700,00 денари по грло маторица.

Потребни документи

Семејно земјоделско стопанство:

- Барање
- Фотокопија од лична карта
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Потврда за бројна состојба на маторици издадена од регистрирана ветеринарна станица

Правно лице:

- Барање
- Тековна состојба на правното лице издадена од Централен регистар не постара од 6 месеци
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Потврда за бројна состојба на маторици издадена од регистрирана ветеринарна станица

2.11 Финансиска поддршка за одгледани и заклани гоеници во кланичени капацитети

Корисници

Корисници на оваа мерка се семејни земјоделски стопанства и правни лица кои одгледале и заклале гоеници во регистрирани кланични капацитети.

Услови за користење на средствата

Финансиската поддршка ќе се исплаќа за оние фарми кои одгледале и продале минимум 5 грла во регистрирани кланични капацитети со минимална тежина од 90 кг по продадено грло во период од октомври 2009 до септември 2010 година.

Финансиска поддршка

Висината на финансиската поддршка изнесува 1.000,00 ден по грло. Во однос на бројот на обележани грла се пресметува скалесто како што следи:

1.	од 5 до 5 000 грла	100%
2.	од 5 000 до 10 000 грла	80%
3.	од 10 000 до 15 000 грла	50%
4.	над 15 000 грла	30%

Потребни документи

Семејно земјоделско стопанство:

- Барање
- Фотокопија од лична карта
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Потврда за заклани гоеници

Правно лице:

- Барање
- Тековна состојба на правното лице издадена од Централен регистар не постара од 6 месеци
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Потврда за заклани гоеници

2.12 Финансиска поддршка за набавка на приплодни грла свињи (назимки и нерези)

Корисници

Корисници на оваа мерка се семејни земјоделски стопанства и правни лица кои набавиле приплодни грла свињи од регистрирани одгледувалишта на добиток.

Услови за користење на средствата

Набавени приплодни грла свињи од страна на одгледувачи на свињи во период од октомври 2009 до септември 2010 година. Набавката на приплодните грла свињи мора да биде од регистрирани одгледувалишта на добиток.

Финансиска поддршка

Висината на финансиската поддршка изнесува 50% од набавната вредност но не повеќе од 20.000,00 денари/грло независно од вредноста на набавката на приплодни грла оригинали и 50% од набавната вредност но не повеќе од 5.000,00 денари/грло независно од вредноста на набавката на приплодни грла хибриди.

Потребни документи

Семејно земјоделско стопанство:

- Барање
- Фотокопија од лична карта
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Уверение за здравствена состојба на грлата
- Потврда за транспорт на грлата
- Финансов документ за купени животни
- Фотокопија од педигре
- Потврда од овластена институција за издадено педигре

Правно лице:

- Барање
- Тековна состојба на правното лице издадена од Централен регистар не постара од 6 месеци
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Уверение за здравствена состојба на грлата
- Потврда за транспорт на грлата
- Фактура и банков извод за платена фактура за купени животни
- Фотокопија од педигре
- Потврда од овластена институција за издадено педигре

V. Живинарство

2.13 Финансиска поддршка за одгледани и заклани бројлери во регистрирани кланични капацитети

Корисници

Корисници на оваа мерка се семејни земјоделски стопанства и правни лица кои имаат одгледано и продадено бројлери во период октомври 2009 – септември 2010.

Услови за користење на средствата

Финансиската поддршка се исплаќа за оние фарми кои одгледале и заклале бројлери во период октомври 2009 – септември 2010.

Финансиска поддршка

Висината на финансиската поддршка ќе изнесува 25,00 денари по пиле.

Потребни документи

Семејно земјоделско стопанство:

- Барање
- Фотокопија од лична карта
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Финансов документ за купени едnodневни бројлерски пилиња
- Потврда за заклана живина
- Копија од записник од официјален ветеринар за заклани бројлери

Правно лице:

- Барање
- Тековна состојба на правното лице издадена од Централен регистар не постара од 6 месеци
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Финансов документ за купени едnodневни бројлерски пилиња или склучен договор за кооперантска соработка
- Потврда за заклана живина
- Копија од записник од официјален ветеринар за заклани бројлери

2.14 Финансиска поддршка за амортизирани несилки заклани во регистрирани кланични капацитети

Корисници

Корисници на оваа мерка се семејни земјоделски стопанства и правни лица кои продале амортизирани несилки во регистрирани кланични капацитети во период октомври 2009 – септември 2010 година и имаат фарма со минимум 2000 несилки.

Услови за користење на средствата

Финансиската поддршка ќе се исплаќа за оние фарми кои одгледале и заклале минимум 2000 амортизирани несилки во регистрирани кланични капацитети.

Финансиска поддршка

Висината на финансиската поддршка изнесува 22,00 денари/несилка.

Потребни документи

Семејно земјоделско стопанство:

- Барање
- Фотокопија од лична карта
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Финансов документ за купени кокошки- несилки
- Потврда за заклана живина

- Копија од записник од официјален ветеринар за заклани бројлери

Правно лице:

- Барање
- Тековна состојба на правното лице издадена од Централен регистар не постара од 6 месеци
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Финансов документ за купени кокошки- несилки
- Потврда за заклана живина
- Копија од записник од официјален ветеринар за заклани бројлери

2.15 Финансиска поддршка за произведени еднодневни бројлерски пилиња

Корисници

Корисници на оваа мерка се семејни земјоделски стопанства и правни лица кои произвеле и продале еднодневни бројлерски пилиња во период од октомври 2009 – септември 2010 година.

Услови за користење на средствата

Финансиската поддршка ќе се исплаќа за оние фарми кои произвеле и продале еднодневни бројлерски пилиња.

Финансиска поддршка

Висината на финансиската поддршка изнесува 3,00 денари/пиле.

Потребни документи

Семејно земјоделско стопанство:

- Барање
- Фотокопија од лична карта
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Финансов документ за продадени еднодневни бројлерски пилиња.

Правно лице:

- Барање
- Тековна состојба на правното лице издадена од Централен регистар не постара од 6 месеци
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Финансов документ за продадени еднодневни бројлерски пилиња.

2.16 Финансиска поддршка за произведени еднодневни женски пилиња од јајценосни хибриди

Корисници

Корисници на оваа мерка се семејни земјоделски стопанства и правни лица кои произвеле и продале еднодневни женски пилиња од јајценосни хибриди во период од октомври 2009 – септември 2010 година.

Услови за користење на средствата

Финансиската поддршка ќе се исплаќа за оние фарми кои произвеле и продале еднодневни женски пилиња од јајценосни хибриди.

Финансиска поддршка

Висината на финансиската поддршка изнесува 3,00 денари/пиле.

Потребни документи

Семејно земјоделско стопанство:

- Барање
- Фотокопија од лична карта
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Финансов документ за продадени еднодневни пилиња-јајценосни хибриди

Правно лице:

- Барање
- Тековна состојба на правното лице издадена од Централен регистар не постара од 6 месеци
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Финансов документ за продадени еднодневни пилиња-јајценосни хибриди

VI. Пчеларство

2.17 Финансиска поддршка за регистрирано презимено пчелно семејство

Корисници

Корисници на оваа мерка се семејни земјоделски стопанства и правни лица кои поседуваат минимум 35 презимени пчелни семејства.

Услови за користење на средствата

Финансиската поддршка се исплаќа за оние фарми кои поседуваат минимум 35 презимени пчелни семејства.

Финансиска поддршка

Висината на финансиската поддршка ќе изнесува 500,00 денари/пчелно семејство.

Потребни документи

Семејно земјоделско стопанство:

- Барање
- Фотокопија од лична карта
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Потврда за број на презимени пчелни семејства

Правно лице:

- Барање
- Тековна состојба на правното лице издадена од Централен регистар не постара од 6 месеци
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Потврда за број на презимени пчелни семејства

2.18 Финансиска поддршка за набавка на матици

Корисници

Корисници на оваа мерка се семејни земјоделски стопанства и правни лица кои поседуваат минимум 15 пчелни семејства – нуклеуси и имаат купено матици во 2010 година.

Услови за користење на средствата

Финансиската поддршка се исплаќа за оние пчелари кои поседуваат презимени пчелни семејства и имаат купено најмногу 10 матици од регистрирано одгледувалиште на репродуктивен пчелен материјал.

Финансиска поддршка

Висината на финансиската поддршка ќе изнесува 350,00 денари по набавена матица независно од вредноста на набавката.

Потребни документи

Семејно земјоделско стопанство:

- Барање
- Фотокопија од лична карта
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Потврда за број на презимени пчелни семејства
- Финансов документ за купени матици
- Транспортно уверение
- Уверение за здравствена состојба

Правно лице:

- Барање
- Тековна состојба на правното лице издадена од Централен регистар не постара од 6 месеци
- Фотокопија од трансакциска сметка

- Потврда за број на презимени пчелни семејства
- Финансов документ за купени матици
- Транспортно уверение
- Уверение за здравствена состојба

2.19 Финансиска поддршка за подигање на нови површини под медоносна флора (фацелија, еводија и багрем)

Корисници

Корисници на оваа мерка се семејни земјоделски стопанства и правни лица кои поседуваат 35 презимени пчелни семејства и имаат посеана или засадена површина со следните медоносни растенија: фацелија, еводија или багрем.

Услови за користење на средствата

Финансиска поддршка се исплаќа за оние одгледувачи на пчели кои поседуваат минимум 35 презимени пчелни семејства и во 2010 година имаат посеана или засадена површина од минимум 0,2ха со медоносни растенија.

Финансиска поддршка

Висината на финансиската поддршка изнесува 2.500,00 ден/ха и 8,00 ден/садница.

Потребни документи

Семејно земјоделско стопанство:

- Барање
- Фотокопија од лична карта
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Доказ за поседување или располагање со земјоделско земјиште
- Потврда за број на презимени пчелни семејства

Правно лице:

- Барање
- Тековна состојба на правното лице издадена од Централен регистар не постара од 6 месеци
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Доказ за поседување или располагање со земјоделско земјиште
- Потврда за број на презимени пчелни семејства

VII. Алтернативно сточарство

2.20 Финансиска поддршка за фармерско одгледување на ноеви

Корисници

Корисници на оваа мерка се семејни земјоделски стопанства и правни лица кои одгледуваат ноеви и имаат регистрирано одгледувалиште.

Услови за користење на средствата

Финансиската поддршка се исплаќа за оние фармери кои одгледуваат минимум 4 возрасни единки ноеви.

Финансиска поддршка

Висината на финансиската поддршка ќе изнесува 1.700,00 ден/глава.

Потребни документи

Семејно земјоделско стопанство:

- Барање
- Фотокопија од лична карта
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Потврда за број на возрасни единки ноеви издадена од регистрирана ветеринарна станица.

Правно лице:

- Барање
- Тековна состојба на правното лице издадена од Централен регистар не постара од 6 месеци
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Потврда за број на возрасни единки ноеви издадена од регистрирана ветеринарна станица.

2.21 Финансиска поддршка за фармерско производство на полжави

Корисници

Корисници на оваа мерка се семејни земјоделски стопанства и правни лица кои одгледуваат полжави и имаат регистрирано одгледувалиште.

Услови за користење на средствата

Финансиската поддршка се исплаќа за оние фармери кои одгледуваат полжави на минимум 0.2ха вкупна производна површина на фармата.

Финансиска поддршка

Висината на финансиската поддршка ќе изнесува 90.000,00ден//ха.

Потребни документи

Семејно земјоделско стопанство:

- Барање
- Фотокопија од лична карта
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Доказ за поседување или располагање со земјоделско земјиште
- Потврда за одгледувалиште на полжави издадена од регистрирана ветеринарна станица.

Правно лице:

- Барање
- Тековна состојба на правното лице издадена од Централен регистар не постара од 6 месеци
- Доказ за поседување или располагање со земјоделско земјиште
- Потврда за одгледувалиште на полжави издадена од регистрирана ветеринарна станица.

Г. СТАНДАРДИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И КВАЛИТЕТ

I. Регистрација и добивање право на географска ознака (ГО), ознака за потекло (ОП) и традиционален специјалитет (ТС)

3.1 Финансиска поддршка за компензација на производни трошоци по заштитен производ од животинско и растително потекло

Корисници

Право на користење на финансиските средства имаат семејни земјоделски стопанства и правни лица запишани во Регистарот на корисници на заштитен географски назив (географска ознака или ознака за потекло) и традиционален специјалитет.

Услови за користење на средствата

Корисникот да е производител на земјоделски или прехранбен производ од растително или животинско потекло и да е впишан во Регистарот на корисници на заштитен географски назив (географска ознака или ознака за потекло) и традиционален специјалитет во 2010 година кој се води во Државниот завод за индустриска сопственост.

Финансиската поддршка е наменета за прва година од упишувањето во Регистарот, а за останатиот период на користење ќе се доделува финансиска поддршка од потточка 3.2.

Финансиска поддршка

Висината на финансиската поддршка изнесува 250.000,00 денари по впишување во Регистарот на корисници на право на користење на заштитен производ по ГО, ОП или ТС од животинско потекло и 300.000,00 денари од растително потекло.

Потребни документи

Семејно земјоделско стопанство:

- Барање
- Фотокопија од лична карта
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Фотокопија од Решение за упис во Регистарот на корисници на заштитени географски називи издадено од Државниот завод за индустриска сопственост во 2010 година

Правно лице:

- Барање
- Тековна состојба на правното лице издадена од Централен регистар не постара од 6 месеци
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Фотокопија од Решение за упис во Регистарот на корисници на заштитени географски називи издадено од Државниот завод за индустриска сопственост во 2010 година

3.2 Финансиска поддршка за корисници на заштитен географски назив

Корисници

Право на користење на финансиските средства имаат семејни земјоделски стопанства и правни лица запишани во Регистарот на корисници на заштитен географски назив (географска ознака или ознака за потекло) и традиционален специјалитет.

Услови за користење на средствата

Корисникот да е производител на земјоделски или прехранбен производ од растително или животинско потекло и да е впишан во Регистарот на корисници на заштитен географски назив (географска ознака или ознака за потекло) и традиционален специјалитет најдоцна до 2009 година кој се води во Државниот завод за индустриска сопственост.

Финансиската поддршка започнува од втората година од упишувањето во Регистарот.

Финансиска поддршка

Висината на финансиската поддршка изнесува 5% од вредноста на продадениот производ но не повеќе од 150.000,00 денари по корисник.

Потребни документи

Семејно земјоделско стопанство:

- Барање
- Фотокопија од лична карта
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Фотокопија од Решение за упис во Регистарот на корисници на заштитени географски називи издадено од Државниот завод за индустриска сопственост заклучно со 2009 година
- Финансов документ за вредност на вкупно продаден производ во 2010 година заштитен со географски назив во ДЗИС.

Правно лице:

- Барање
- Тековна состојба на правното лице издадена од Централен регистар не постара од 6 месеци
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Фотокопија од Решение за упис во Регистарот на корисници на заштитени географски називи издадено од Државниот завод за индустриска сопственост заклучно со 2009 година
- Финансов документ за вредност на вкупно продаден производ во 2010 година заштитен со географски назив во ДЗИС.

3.3 Дополнителна финансиска поддршка за производство на суровина за земјоделски прехранбен производ со заштитен географски назив

Корисници

Корисници на финансиските средства се семејни земјоделски стопанства и правни лица кои произведуваат/одгледуваат и продаваат суровина за земјоделски прехранбен производ со заштитен географски назив.

Услови за користење на средствата

Производство/одгледување и продажба на примарни земјоделски производи наменети како суровина за земјоделски прехранбен производ со заштитен географски назив предадени во преработувачки капацитети.

Финансиска поддршка

Висината на финансиската поддршка изнесува дополнителни 0,5 денари/кг/литар за продадена суровина за потточките од точките 1 и 2.

Потребни документи

Семејно земјоделско стопанство:

- Барање
- Фотокопија од лична карта
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Фотокопија од Решение за упис во Регистарот на корисници на заштитени географски називи издадено од Државниот завод за индустриска сопственост (Решението се однесува на преработувачот).
- Финансов документ за вкупна количина на продаден производ (доколку производителот е и преработувач во тој случај се доставува применица и испратница)
- Изјава од преработувачот дека откупената суровина ќе ја користи за добивање на земјоделски прехранбен производ со заштитен географски назив

Правно лице:

- Барање
- Тековна состојба на правното лице издадена од Централен регистар не постара од 6 месеци
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Фотокопија од Решение за упис во Регистарот на корисници на заштитени географски називи издадено од Државниот завод за индустриска сопственост (Решението се однесува на преработувачот).
- Финансов документ за вкупна количина на продаден производ (доколку производителот е и преработувач во тој случај се доставува применица и испратница)
- Изјава од преработувачот дека откупената суровина ќе ја користи за добивање на земјоделски прехранбен производ со заштитен географски назив

3.4 Финансиска поддршка за изработка на елаборат за заштита на географски назив на одделни земјоделски производи и преработки

Корисници

Корисници на оваа мерка се институции кои ги исполнуваат условите за изработка на елаборат за заштита на географски назив согласно член 241 од Законот за индустриска сопственост.

Услови за користење на средствата

Изработен елаборат и регистриран производ со заштитен географски назив (биено сирење, овчо бело сирење, кравјо бело сирење, овчи кашкавал, македонско јагне, скопски домат-јабучар, преспански ајдарет) во Државниот завод за индустриска сопственост во 2010 година.

Финансиска поддршка

Висината на финансиската поддршка изнесува 200.000,00 денари по елаборат (производ).

Потребни документи

Правно лице:

- Барање
- Тековна состојба на правното лице издадена од Централен регистар не постара од 6 месеци
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Фотокопија од елаборат
- Фотокопија од Решение за упис во Регистарот на производи со заштитен географски назив издадено во 2010 година.

3.5 Финансиска поддршка за контрола и сертификација за заштита на географски назив на одделни земјоделски производи и преработки

Корисници

Право на користење на финансиските средства имаат семејни земјоделски стопанства и правни лица запишани во Регистарот на корисници на заштитен географски назив (географска ознака или ознака за потекло) и традиционален специјалитет.

Услови за користење на средствата

Корисникот да е производител на земјоделски или прехранбен производ од растително или животинско потекло и да е впишан во Регистарот на корисници на заштитен географски назив (географска ознака или ознака за потекло) и традиционален специјалитет во 2010 година кој се води во Државниот завод за индустриска сопственост.

Финансиска поддршка

Висината на финансиската поддршка изнесува 50% од трошоците за контрола и сертификација по заштитен производ.

Потребни документи

Семејно земјоделско стопанство:

- Барање
- Фотокопија од лична карта
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Финансов документ за трошоци за добивање на прво за упис во Регистарот на корисници на заштитени географски називи
- Фотокопија од Решение за упис во Регистарот на корисници на заштитени географски називи издадено од Државниот завод за индустриска сопственост во 2010 година

Правно лице:

- Барање
- Тековна состојба на правното лице издадена од Централен регистар не постара од 6 месеци
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Финансов документ за трошоци за добивање на право за упис во Регистарот на корисници на заштитени географски називи
- Фотокопија од Решение за упис во Регистарот на корисници на заштитени географски називи издадено од Државниот завод за индустриска сопственост во 2010 година

3.6 Финансиска поддршка за запишување во меѓународен регистар за заштита на географски назив

Корисници

Право на користење на финансиските средства имаат семејни земјоделски стопанства и правни лица кои имаат извршена регистрација во меѓународен Регистар на корисници на заштитени географски називи согласно Лисабонскиот договор.

Услови за користење на средствата

Извршена регистрација во меѓународен Регистар на корисници на заштитени географски називи според Лисабонски договор.

Финансиска поддршка

Висината на финансиската поддршка изнесува 100% од трошоците за упис во меѓународен Регистар на корисници на заштитени географски називи според Лисабонски договор.

Потребни документи

Семејно земјоделско стопанство:

- Барање
- Фотокопија од лична карта
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Фотокопија од Решение за упис во регистарот на индивидуални земјоделци или Решение од ПИОМ
- Доказ за извршена регистрација во меѓународен регистар според Лисабонски договор

- Финансов документ за трошоци за пријавување заштита на производ со заштитен географски назив во меѓународен Регистар според Лисабонски договор

Правно лице:

- Барање
- Тековна состојба на правното лице издадена од Централен регистар не постара од 6 месеци
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Доказ за извршена регистрација во меѓународен регистар според Лисабонски договор
- Финансов документ за трошоци за пријавување заштита на производ со заштитен географски назив

3.7 Финансиска поддршка за спроведување на кампања за промоција на македонските земјоделско-прехранбени производи со заштита на географски назив на домашен и странски пазар

Корисници

Право на користење на финансиските средства имаат семејни земјоделски стопанства и правни лица запишани во Регистарот на корисници на заштитен географски назив (географска ознака или ознака за потекло) и традиционален специјалитет.

Услови за користење на средствата

Корисникот да е производител на земјоделски или прехранбен производ од растително или животинско потекло и да е впишан во Регистарот на корисници на заштитен географски назив (географска ознака или ознака за потекло) и традиционален специјалитет кој се води во Државниот завод за индустриска сопственост и во 2010 година спровел кампања за промоција.

Финансиска поддршка

Висината на финансиската поддршка изнесува 70% од прифатливи трошоците за една кампања, но не повеќе од 500.000,00 денари.

Потребни документи

Семејно земјоделско стопанство:

- Барање
- Фотокопија од лична карта
- Фотокопија од трансакциска сметка
- План и активности за спроведување на кампања (со финансиски импликации)
- Позитивно мислење од МЗШВ за план и активности за спроведување на кампања (со финансиски импликации)
- Финансов документ за трошоци за спроведување на кампања
- Фотокопија од Решение за упис во Регистарот на корисници на заштитени географски називи издадено од Државниот завод за индустриска сопственост

Правно лице:

- Барање
- Тековна состојба на правното лице издадена од Централен регистар не постара од 6 месеци
- Фотокопија од трансакциска сметка
- План и активности за спроведување на кампања (со финансиски импликации)
- Позитивно мислење од МЗШВ за план и активности за спроведување на кампања (со финансиски импликации)
- Финансов документ за трошоци за спроведување на кампања
- Фотокопија од Решение за упис во Регистарот на корисници на заштитени географски називи издадено од Државниот завод за индустриска сопственост

3.8 Финансиска поддршка за етикетирање и обележување на производ со заштитен географски назив и традиционален специјалитет

Корисници

Право на користење на финансиските средства имаат семејни земјоделски стопанства и правни лица запишани во Регистарот на корисници на заштитен географски назив (географска ознака или ознака за потекло) и традиционален специјалитет.

Услови за користење на средствата

Корисникот да е производител на земјоделски или прехранбен производ од растително или животинско потекло и да е впишан во Регистарот на корисници на заштитен географски назив (географска ознака или ознака за потекло) и традиционален специјалитет кој се води во Државниот завод за индустриска сопственост.

Финансиска поддршка

Висината на финансиската поддршка изнесува 70% од трошоците за идејно решение за етикета и трошоци за изработка на етикети, но не повеќе од 200.000,00 денари по корисник.

Потребни документи

Семејно земјоделско стопанство:

- Барање
- Фотокопија од лична карта
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Фотокопија од Решение за упис во Регистарот на корисници на заштитени географски називи издадено од Државниот завод за индустриска сопственост
- Фактура и доказ за платена фактура за платени трошоци за изработка на идејно решение за етикета (дизајн) на производи заштитени со географски назив и традиционален специјалитет
- Фактура и доказ за платена фактура за платени трошоци за изработка на етикети на производи со заштитен географски назив и традиционален специјалитет

Правно лице:

- Барање
- Тековна состојба на правното лице издадена од Централен регистар не постара од 6 месеци
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Фотокопија од Решение за упис во Регистарот на корисници на заштитени географски називи издадено од Државниот завод за индустриска сопственост
- Фактура и доказ за платена фактура за платени трошоци за изработка на идејно решение за етикета (дизајн) на производи заштитени со географски назив и традиционален специјалитет
- Фактура и доказ за платена фактура за платени трошоци за изработка на етикети на производи со заштитен географски назив и традиционален специјалитет

II. Стандарди за безбедност во земјоделско производство и контрола на квалитет

3.9 Дополнителна финансиска поддршка за спроведени стандарди за безбедност во примарното производство

Корисници

Корисници на финансиски средства од оваа мерка се семејни земјоделски стопанства и правни лица кои поседуваат сертификат за спроведени стандарди за безбедност (ГЛОБАЛГАП) во 2010 година.

Услови за користење на средствата

Спроведени стандарди за безбедност (ГЛОБАЛГАП) во 2010 година за производство на свежи производи и производи наменети како суровина за преработувачки капацитети кои имаат имплементиран ХАСАП систем.

Финансиска поддршка

Висината на финансиската поддршка изнесува зголемување за 20% во однос на поддршката за потточките од точка 1 и 2.

Потребни документи

Семејно земјоделско стопанство:

- Барање
- Фотокопија од лична карта
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Доказ за поседување или располагање со земјоделско земјиште
- Сертификат за спроведени стандарди за безбедност во примарното производство (ГЛОБАЛГАП) во 2010 година
- Финансов документ за продадено производство во преработувачки капацитети кои имаат имплементиран ХАСАП систем (за производи наменети како суровина за преработувачки капацитет)
- Копија за имплементиран ХАСАП од преработувачки капацитет

Правно лице:

- Барање
- Тековна состојба на правното лице издадена од Централен регистар не постара од 6 месеци
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Доказ за поседување или располагање со земјоделско земјиште
- Сертификат за спроведени стандарди за безбедност во примарното производство (ГЛОБАЛГАП) во 2010 година
- Финансов документ за продадено производство во преработувачки капацитети кои имаат имплементиран ХАСАП систем (за производи наменети како суровина за преработувачки капацитет)
- Копија за имплементиран ХАСАП од преработувачки капацитет

3.10 Компензација на дел од трошоци за лабораториски анализи и сертификација при спроведување на стандарди за безбедност во примарното производство

Корисници

Корисници на финансиски средства од оваа мерка се семејни земјоделски стопанства и правни лица кои поседуваат сертификат за спроведени стандарди за безбедност (ГЛОБАЛГАП).

Услови за користење на средствата

Спроведени стандарди за безбедност во примарното земјоделско производство (ГЛОБАЛГАП) во 2010 година.

Финансиска поддршка

Висината на финансиската поддршка изнесува 50% од направените прифатливи трошоци. Прифатливи трошоци се: лабораториска анализа на почва, вода, свежи и преработени производи, консултација за добивање на сертификација по прв пат и трошоци за сертификација

Потребни документи

Семејно земјоделско стопанство:

- Барање
- Фотокопија од лична карта
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Финансов документ за платени лабораториски анализи, консултации и сертификација
- Сертификат за спроведени стандарди за безбедност во примарното производство ГЛОБАЛГАП

Правно лице:

- Барање
- Тековна состојба на правното лице издадена од Централен регистар не постара од 6 месеци
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Финансов документ за платени лабораториски анализи, консултации и сертификација
- Сертификат за спроведени стандарди за безбедност во примарното производство ГЛОБАЛГАП

Д. ОРГАНСКО ЗЕМЈОДЕЛСКО ПРОИЗВОДСТВО

I. Сертифицирано примарно производство или производство во преод

4.1 Дополнителна финансиска поддршка од 30% за потточките од точка 1 и 2 сертифицирани како растително и сточарско органско производство и производство во преод, освен за потточките од точка 1 и 2 поврзани со поддршката опфатена во потточките од 4.2 и 4.3

Корисници

Корисници на оваа мерка се семејни земјоделски стопанства и правни лица кои имаат сертифицирано растително и сточарско органско производство и производство во преод од потточките 1 и 2 од програмата.

Услови за користење на средствата

Финансиската поддршка се исплаќа за оние производители кои имаат сертифицирано растително и сточарско органско производство и производство во преод. За овоштарското и лозарското производство финансиска поддршка ќе се исплаќа за оние производители кои немаат користено средства за потточките 1.8 и 1.9.

Финансиска поддршка

Висината на финансиската поддршка изнесува зголемување од 30% во однос на поддршката предвидена во потточките од точка 1 и 2. За овоштарското и лозарското производство висината на поддршка ќе се пресметува скалесто:

1.	од 0,1 до 10 ха	100%
2.	од 11 до 20 ха	60%
3.	од 21 до 30 ха	30%
4.	над 30 ха	10%

За градинарското производство висината на поддршката ќе се пресметува скалесто со зголемување од 10.000,00 денари/ха во однос на потточката 1.3:

1.	од 0,1 до 5 ха	100%
2.	од 5,1 до 10 ха	60%
3.	од 10,1 до 20 ха	30%
4.	над 20 ха	10%

Потребни документи

Семејно земјоделско стопанство:

- Барање
- Фотокопија од лична карта
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Доказ за поседување или располагање со земјоделско земјиште
- Договор со овластено акредитирано тело за вршење стручна контрола во органското земјоделско производство
- Фотокопија од Сертификат за извршена стручна контрола од страна на овластено акредитирано тело
- Фотокопија од легитимација на регистрирано одгледувалиште (за говеда)
- Потврда за бројна состојба на презимени пчелни семејства

Правно лице:

- Барање
- Тековна состојба на правното лице издадена од Централен регистар не постара од 6 месеци
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Доказ за поседување или располагање со земјоделско земјиште
- Договор со овластено акредитирано тело за вршење стручна контрола во органското земјоделско производство,
- Фотокопија од Сертификат за извршена стручна контрола од страна на овластено акредитирано тело
- Фотокопија од легитимација на регистрирано одгледувалиште (за говеда)
- Потврда за бројна состојба на презимени пчелни семејства

4.2 Финансиска поддршка за површини наменети за зелено ѓубрење или угар во плодород

Корисници

Корисници на оваа мерка се семејни земјоделски стопанства и правни лица кои имаат површини наменети за зелено ѓубрење или угар во плодород.

Услови за користење на средствата

Финансиската поддршка се исплаќа за површини на кои се одгледуваат тревни смеси кои служат за зелено ѓубрење или пак површините не се користат за земјоделско производство (се оставаат за угар во плодород).

Финансиска поддршка не се исплаќа доколку угарот се применува повеќе од една година на иста површина.

Финансиска поддршка

Висината на финансиската поддршка изнесува 3.500,00 денари/ха.

Потребни документи

Семејно земјоделско стопанство:

- Барање
- Фотокопија од лична карта
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Доказ за поседување или располагање со земјоделско земјиште
- Договор со овластено акредитирано тело за вршење стручна контрола во органското земјоделско производство
- Фотокопија од Сертификат за извршена стручна контрола од страна на овластено акредитирано тело

Правно лице:

- Барање
- Тековна состојба на правното лице издадена од Централен регистар не постара од 6 месеци
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Доказ за поседување или располагање со земјоделско земјиште
- Договор со овластено акредитирано тело за вршење стручна контрола во органското земјоделско производство
- Фотокопија од Сертификат за извршена стручна контрола од страна на овластено акредитирано тело

4.3 Дополнителна финансиска поддршка во органското овчарство и козарството

Корисници

Корисници на оваа мерка се семејни земјоделски стопанства и правни лица одгледувачи на овци и кози.

Услови за користење на средствата

Финансиската поддршка се исплаќа за оние фарми кои поседуваат овци и кози од сите категории евидентирани во системот на Ветеринарна управа и истите ќе ги чуваат најмалку до 31.12.2010 година.

Финансиска поддршка

Висината на финансиската поддршка изнесува зголемување од 800,00 денари/грло овца и 700,00 денари/грло коза.

Потребни документи

Семејно земјоделско стопанство:

- Барање
- Фотокопија од лична карта
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Фотокопија од легитимација на регистрирано одгледувалиште

- Договор со овластено акредитирано тело за вршење стручна контрола во органското земјоделско производство,
- Фотокопија од Сертификат за извршена стручна контрола од страна на овластено акредитирано тело

Правно лице:

- Барање
- Тековна состојба на правното лице издадена од Централен регистар не постара од 6 месеци
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Фотокопија од легитимација на регистрирано одгледувалиште
- Договор со овластено акредитирано тело за вршење стручна контрола во органското земјоделско производство
- Фотокопија од Сертификат за извршена стручна контрола од страна на овластено акредитирано тело

II. Доработка, преработка и продажба на органски производи од домашно потекло

4.4 Финансиска поддршка за преработка на органски производи и органски производи во преод од домашно потекло (вклучително за доработка и пакување на самоникнати видови со органско потекло)

Корисници

Корисници на оваа мерка се правни лица - преработувачи на земјоделски производи и правни лица кои вршат доработка и пакување на самоникнати видови.

Услови за користење на средствата

Финансиската поддршка се исплаќа на оние баратели кои имаат произведено преработки од примарни земјоделски органски производи или производи во преод од домашно потекло или пак имаат извршено доработка и пакување на самоникнати видови со органско потекло и истите ги имаат продадено.

Финансиска поддршка

Висината на финансиската поддршка изнесува 2% од вредноста на произведени и продадени производи но не повеќе од 150.000,00 денари по оператор.

Потребни документи

Правно лице:

- Барање
- Тековна состојба на правното лице издадена од Централен регистар не постара од 6 месеци
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Договор со овластено акредитирано тело за вршење стручна контрола во органското земјоделско производство,

- Фотокопија од Сертификат за преработка за извршена стручна контрола од страна на овластено акредитирано тело
- Финансов документ за продадени производи

4.5 Финансиска поддршка за продажба на органски производи и органски производи во преод од домашно потекло

Корисници

Корисници на оваа мерка се правни лица кои вршат продажба на свежи и преработени органски производи и органски производи во преод од домашно потекло на крајните потрошувачи во Република Македонија или вршат извоз на истите.

Услови за користење на средствата

Финансиската поддршка се исплаќа на оние баратели - кои вршат трговија или извоз на свежи и преработени органски производи и органски производи во преод од домашно потекло.

Финансиска поддршка

Висината на финансиската поддршка изнесува 5% од вредноста на продадени /извезени производи но не повеќе од 150.000,00 денари по оператор.

Потребни документи

Правно лице:

- Барање
- Тековна состојба на правното лице издадена од Централен регистар не постара од 6 месеци
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Договор со овластено акредитирано тело за вршење стручна контрола во органското земјоделско производство,
- Фотокопија од Сертификат за извршена стручна контрола од страна на овластено акредитирано тело за производите кои се предмет на продажба,
- Финансов документ за продадени производи во Република Македонија или Извозно царинска декларација за извезени производи.

III. Посебни мерки

4.6 Финансиска поддршка за стручна контрола и сертификација

Корисници

Корисници на оваа мерка се семејни земјоделски стопанства и правни лица кои имаат извршено стручна контрола и сертификација во 2010 година.

Услови за користење на средствата

Финансиската поддршка се исплаќа на оние баратели кои имаат добиено сертификат од овластено тело во 2010 година.

Финансиска поддршка

Висината на финансиската поддршка изнесува 50% од трошоците за добиен сертификат од овластено тело во 2010 година.

Потребни документи

Семејно земјоделско стопанство:

- Барање
- Фотокопија од лична карта
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Договор со овластено акредитирано тело за вршење стручна контрола во органското земјоделско производство,
- Фотокопија од Сертификат за извршена стручна контрола од страна на овластено акредитирано тело
- Фактура и доказ за платена фактура за стручна контрола и сертификација

Правно лице:

- Барање
- Тековна состојба на правното лице издадена од Централен регистар не постара од 6 месеци
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Договор со овластено акредитирано тело за вршење стручна контрола во органското земјоделско производство,
- Фотокопија од Сертификат за извршена стручна контрола од страна на овластено акредитирано тело
- Фактура и доказ за платена фактура за стручна контрола и сертификација

4.7 Финансиска поддршка за лабораториски анализи на почва и вода, и анализа на органски производ кај органски фарми

Корисници

Корисници на оваа мерка се семејни земјоделски стопанства и правни лица кои имаат извршено анализи на почва, вода и органски производи.

Услови за користење на средствата

Финансиската поддршка се исплаќа на оние баратели кои имаат извршено лабораториски анализи на почва, вода и органски производи во домашна овластена лабораторија.

Финансиска поддршка

Висината на финансиската поддршка изнесува 50% од вредноста но не повеќе од 9.000,00 денари по корисник.

Потребни документи

Семејно земјоделско стопанство:

- Барање
- Фотокопија од лична карта
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Договор со овластено акредитирано тело за вршење стручна контрола во органското земјоделско производство,
- Фотокопија од Сертификат за извршена стручна контрола од страна на овластено акредитирано тело
- Извештај од лабораторија за извршена анализа
- Финансов документ за извршена анализа

Правно лице:

- Барање
- Тековна состојба на правното лице издадена од Централен регистар не постара од 6 месеци
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Договор со овластено акредитирано тело за вршење стручна контрола во органското земјоделско производство,
- Фотокопија од Сертификат за извршена стручна контрола од страна на овластено акредитирано тело
- Извештај од лабораторија за извршена анализа
- Финансов документ за извршена анализа

Ѓ. ОПШТИ МЕРКИ ЗА РАЗВОЈ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО

5.1 Надомест на трошоци за регистрирање во 2010 година на индивидуални земјоделци, земјоделци осигуреници во Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Македонија и трговски друштва со претежна дејност примарно земјоделско производство

Корисници

Корисници на оваа мерка се регистрирани индивидуални земјоделци, земјоделци осигуреници во ФПИОМ и трговски друштва со претежна дејност примарно земјоделско производство.

Услови за користење на средствата

Финансиската поддршка се исплаќа на оние баратели кои се регистрирани во 2010 година по следните основи:

1. Закон за вршење на земјоделска дејност
2. Земјоделци осигуреници во ФПИО
3. Закон за трговски друштва со претежна дејност примарно земјоделско производство

Финансиска поддршка

Висината на финансиската поддршка изнесува 2.000,00 денари по барател.

Потребни документи

- Барање
- Решение од ФПИОМ, Решение за упис по Законот за вршење на земјоделска дејност или доказ издаден од Централен регистар за датата на упис и претежната дејност

5.2 Надомест за осигурување на примарно растително земјоделско производство од основни ризици

Корисници

Корисници се земјоделски стопанства кои ги имаат исполнето критериумите од програмата и располагаат со следните максимални капацитети:

- а) лозови и овошни насади до 5ха
- б) градинарски култури до 2ха
- в) тутун до 1ха
- г) житни култури до 10ха

Услови за користење на средствата

Постапката за добивање на финансиската поддршка за оваа мерка е како што следи:

1. Барање за користење на средства од оваа мерка со пропишаната документација се поднесува во подрачните единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство до 30.08.2010 година.

2. Подрачната единица врз основа на податоците од Единствениот регистар на земјоделски стопанства, приложените документи и утврдените критериуми во програмата, издава Потврда за исполнување на условите за користење на средства и истата ја доставува до барателот.
3. Барателот ја доставува Потврдата до осигурителната компанија.
4. Осигурителната компанија издава Полиса за осигурување при што земјоделското стопанство го задолжува со 40% од вредноста на полисата, а за останатите 60% ја задолжува Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој .
5. Еден примерок од Полисата (оригинал или фотокопија) барателот враќа во подрачната единица со што го дополнува своето досие.
6. Подрачната единица до Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ги доставува комплетните документи од барателот.
7. Осигурителната компанија до Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој доставува:
 - Еден примерок од Полисата (оригинал),
 - Збирна фактура со рекапитулар на фактурите со јасен приказ за висина на премијата, делот со кој е задолжен барателот и делот со кој е задолжена Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој .
 - Изјава од овластеното лице на осигурителната компанија дека со префрлање на средства од Агенцијата на осигурителната компанија во име на барателот, осигурителната компанија ќе го ослободи барателот во висина на префрлениот износ.
8. Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој по утврдување на исполнетост на критериумите утврдени во програмата, ќе изврши исплата на средства по фактура на сметка на осигурителната компанија а во корист на барателот и тоа во висина од 60% од вкупната вредност на Полисата.

Барателот на финансиска поддршка од оваа мерка производствените земјоделски капацитети може да ги осигура во било која осигурителна компанија.

Финансиска поддршка

Висината на финансиската поддршка изнесува 60% од вредноста на полисата за осигурување.

Потребни документи

- Барање
- Полиса за осигурување посеви и насади за 2010 година

ПРИЛОГ 1**ЛИСТА НА КУЛТИВИРАНИ ЛЕКОВИТИ, АРОМАТИЧНИ И ЗАЧИНСКИ РАСТЕНИЈА ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКО ПРОИЗВОДСТВО**

1. Valeriana officinalis – мацкина трева (одолен, валеријан)
2. Inula Helenium L. Asteraceae – оман (голем корен, волско око)
3. Ocimum basilicum L (laminaceae) – босилек
4. Trigonella foenum graecum L (legumenosae) – грчко семе (пискавица, сминдух)
5. Angelica archangelica L. (Umbeliferae) - ангелика
6. Digitalis lanata Ehrh. (scrophulariaceae) – волнест напрсток (бесник)
7. Chamomilla recutita L. (или Matricaria chamomilla) - камилица
8. Centaurea cyanus L. – синчец
9. Lavandula angustifolia L. - лаванда
10. Linum usitatissimum L. - лен
11. Silybum marianum L. (Asteraceae) – (сикавица, дива артичока, бадељ – ова се српско-хрватски термини на растението)
12. Melissa officinalis L. – маточина (пчелина трва, лимон трева)
13. Papaver somniferum - афион
14. Petroselinum crispum - магдонос
15. Mentha piperitae L - нане
16. Calendula officinalis L. - невен
17. Salvia officinalis L. - жалфија
18. Achilea millefolium L. – ајдучка трева
19. Echinacea purpurea (angustifolia) – сончев шешир
20. Plangato lanceolata L. – теснолистен тегавец
21. Hissopus officinalis L. - изоп
22. Pimpinella anisum L. - анасон
23. Arnica montana* - арника
24. Urtica dioica L. (Urticaseae)* - коприва
25. Gentiana lutea L. (Gentianaceae)* - линчура
26. Hipericum perforatum L. (Hyperiaceae) * - кантарион
27. Verbascum phlomolides I Verbascum densiflorum – лопен
28. Malva silvestris L. – црн слез (див слез, голем слез)
29. Althaea officinalis L. (Malvaceae) – бел слез
30. Saturea hortensis (montana) L. (Laminaceae) – чубрица
31. Anetum graveolens L. (Umbelliferaceae) - копар
32. Artemisia dracunculus (Asteraceae) – естрагон,
33. Foeniculum vulgare , var. dulce – сладок анасон (fenikulum)
34. Humilus lupulus L. - хмел
35. Coriandrum sativum L. – кориандер
36. Majorana hortensis (origanum majorana) L. – мајоран
37. Sinapsis alba L. – бел синап
38. Thymus vilgaris L. - тимјан
39. Artemisia absinthium L. – пелин (бел пелин, питом пелин)

A. ЛЕКОВИТИ РАСТЕНИЈА:

- КУЛТИВИРАНИ РАСТЕНИЈА**
- САМОНИКЛИ РАСТЕНИЈА**

КУЛТИВИРАНИ ЛЕКОВИТИ РАСТЕНИЈА:

1. Valeriana officinalis – мачкина трева (одолен, валеријана)
2. Inula helenium L. Asteraceae – оман (голем корен, волско око)
3. Ocimum basilicum L (Lamiaceae) –босилек
4. Trigonella foenum graecum L (leguminosae) – грчко семе (сминдух)
5. Angelica archangelica L. (Umbeliferae) - снгилика
6. Digitalis lanata Ehrh. (scrophulariaceae) – волнест напрсток
7. Chamomilla recutita L. - камилица
8. Centaurea cyanus L. – синчец
9. Lavandula angustifolia L. - лаванда
10. Linum usitatissimum L. - лен
11. Silybum marianum L. - (сикавица, дива артичока, бадељ)
12. Melissa officinalis L. – маточина (пчелина трева, лимон трева)
13. Papaver somniferum - афион
14. Petroselinum crispum - магдонос
15. Mentha piperitae L - нане
16. Calendula officinalis L. - невен
17. Salvia officinalis L. - жалфија
18. Achilea millefolium L. – ајдучка трева
19. Echinacea purpurea (angustifolia) – сончев шешир,
20. Plangato lancepolata L. – теснолистен тегавец
21. Hissopus officinalis L. - изоп
22. Pimpinella anisum L. - анасон

САМОНИКЛИ И КУЛТИВИРАНИ ЛЕКОВИТИ РАСТЕНИЈА:

1. Arnica montana* - арника
2. Urtica dioica L. (Urticaseae)* - коприва
3. Gentiana lutea L. (Gentianaseae)* - линкура
4. Hypericum perforatum L. (Hyperucaseae, но поправилно е Clusiaceae) * - кантарион
5. Chamomila vulgaris L. - (камилица)
6. Verbascum phlomolides i Verbascum densiflorum - лопен
7. Malva silvestris L. – црн слез (див слез, голем слез)
8. Achilea millefolium L. – ајдучка трева
9. Verbascum phlomolides I Verbascum densiflorum (лопен)
10. Althaea officinalis L. (malvaceae) – бел слез

Б. КУЛТИВИРАНИ ЗАЧИНСКИ РАСТЕНИЈА:

1. *Saturea hortensis (montana) L.* (Lamiaceae) – чебица
2. *Anetum graveolens L.* (Umbelliferaeae) - копар
3. *Artemisia dracunculus* (Astraceae) - естрагон
4. *Foeniculum vulgare , var. dulce* – сладок анасон (fenikulum)
5. *Humulus lupulus L* – хмел
6. *Coriandrum sativum L.* - кориандер
7. *Majorana hortensis (origanum majorana) L.* - мајоран
8. *Petroselinum crispum* - магнонос
9. *Sinapsis alba L.* – бел синап
10. *Thimus vilgaris L.* - тимјан
11. *Artemisia absinthium L.* – пелин (бел пелин, питом пелин)
12. *Carum carvi* - ким

ПРИЛОГ 2

ПРАВИЛНИК ЗА КЛАСИФИКАЦИЈА НА СОРТИ НА ГРОЗЈЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ВИНО

ЛИСТА НА ПРЕПОРАЧАНИ И ОДОБРЕНИ СОРТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ВИНО КОИ МОЖАТ ДА СЕ ОДГЛЕДУВААТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Аликан буше (б)
2. Беглерка бела (б)
3. Беглерка црна (ц)
4. Белен (б)
5. Бургундец бел (б)
6. Бургундец сив(б)
7. Бургундец црн (ц)
8. Каберне франк (ц)
9. Каберне совиньон (ц)
10. Шардоне (б)
11. Фиано (б)
12. Франковка (ц)
13. Гаме бојадисер (ц)
14. Гаме црн (ц)
15. Гренаш црн (ц)
16. Жилавка (б)
17. Жупљанка (б)
18. Жупски бојадисер (ц)
19. Кадарка (б)
20. Карињан (б)
21. Краински бојадисер (ц)
22. Кратошија (ц)
23. Малвазија ароматична (б)
24. Мерло (ц)
25. Монтепулчиано (ц)
26. Мускат Хамбург (ц)
27. Црвен мускат (ц)
28. Мускат отонел (б)
29. Небиоло (ц)
30. Никодинка (ц)
31. Охридско бело (б)
32. Охридско црно (ц)
33. Плавец мал (ц)
34. Пловдина (б)
35. Прокупец (ц)
36. Рефошко (ц)
37. Рајнски Ризлинг (б)
38. Ризлинг Италијански (б)
39. Ркацител (б)

40. Санџовезе (ц)
41. Сивињон бел (б)
42. Семијон (б)
43. Смедеревка (б)
44. Станушина (ц)
45. Сирах (ц)
46. Темјаника (б)
47. Темпранило (ц)
48. Теран (ц)
49. Траминец ароматичен (р)
50. Траминец бел (б)
51. Траминец црвен (р)
52. Јуни блан (б)
53. Вердо мал (ц)
54. Вранец (ц)

**ЛИСТА НА ТРПЕЗНИ СОРТИ КОИ СЕ ПРЕДМЕТ НА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА
(НАЦИОНАЛНА СОРТНА ЛИСТА, УПРАВА ЗА СЕМЕ И САДЕН МАТЕРИЈАЛ)**

55. Кардинал
56. Супер ран афусали
57. Кралица на лозјата
58. Демир Капија
59. Јулси мускат
60. Блек меџик
61. Србија
62. Викторија
63. Матилда
64. Чауш бел
65. Чауш розев
66. Шасла бела
67. Шасла црвена
68. Мускат хамбург
69. Палиери
70. Афусали
71. Италија
72. Александриски мускат
73. Агадај
74. Манастирско бело
75. Кончанка
76. Црвен валандовски дренок
77. Црн валандовски дренок
78. Дон Маријано
79. Бело зимско
80. Молдавија
81. Султанина
82. Флем сидлес
83. Русалка – 3

ПРИЛОГ 3

ПОДРАЧНИ ЕДИНИЦИ И ОПШТИНИ КОИ ГИ ОПФАКА ЛОЗОВИОТ КАТАСТАР

1. ПЕ при МЗШВ во **Кисела Вода** ги опфаќа следните општини за упис во регистарот на лозови насади: Старо Нагоричане, Куманово, Липково, Чучер Сандево, Арачиново, Илинден, Петровец, Велес, Зелениково, Сиденичани, Сопиште, Скопје, Јегуновце, Желино, Брвеница, Теарце, Тетово, Боговиње и Врапчиште.
2. ПЕ при МЗШВ во **Свети Николе** ги опфаќа следните општини: Свети Николе, Крива Паланка, Кратово, Пробиштип, Кочани, Македонска Каменица, Делчево, Винаца, Штип, Радовиш, Берово и Пехчево.
3. ПЕ при МЗШВ во **Кавадарци** ги опфаќа општините: Кавадарци, Росоман и Прилеп за упис на лозовите насади во регистарот на лозовиот катастар.
4. ПЕ при МЗШВ во **Неготино** ги опфаќа следните општини: Неготино и Демир Капија.
5. ПЕ при МЗШВ во **Валандово** ги опфаќа следниве општини: Валандово, Гевгелија, Богданци, Дојран и Струмица.
6. ПЕ при МЗШВ во **Битола** ги опфаќа следниве општини: Битола, Охрид, Ресен, Новаци, Могила, Демир Хисар, Крушево, Дебарца, Струга, Центар Жупа, Вевчани, Другово, Пласница, Вранештица, Кичево, Осломеј, Зајас, Дебар, Маврово и Ростуше и Гостивар.

ПРИЛОГ 4**ЛИСТА НА ПОДРАЧЈА СО ОТЕЖНАТИ УСЛОВИ НА ПРОИЗВОДСТВО**

Општина	Ридско- планинско(од 700м н.в.и повеќе)	Рурално подрачје под 700м н.в. Со минимален бр. На жители(до 150)
Берово	Будинарци	
	Мачево	
	Митрашинци	
	Берово	
	Владимирово	
	Смојмирово	
	Ратево	
	Русиново	
	Двориште	
Битола	Граешница	Трн
	Драгош	Горно Егри
	Крклино	Долно Егри
	Лисолај	Кременица
	Стрежево	Ново Змирново
	Свиниште	Црновец
	Буково	Канино
	Доленци	Секирани
	Лавци	Драгарино
	Лера	Габалавци
	Рамна	
	Братин Дол	
	Брусник	
	Дихово	
	Старо Змирново	
	Ѓавато	
	Кишава	
	Метимир	
	Кажани	
	Српци	
	Трново	
	Цапари	
	Острец	
	Злокуќани	
	Орехово	
	Ротино	
	Облаково	
	Магарево	
	Нижеполе	
	Снегово	
Гопеш		
Маловиште		

	Древеник	
Боговиње	Синичане	
	Раковец	
	Новаке	
	Горно Палчиште	
	Селце Кеч	
	Урвич	
	Јеловјане	
	Ново Село	
Босилово		Хамзали
Брвеница	Гургурница	Стенче
Валандово		Градец
		Честево
		Татарли
		Аразли
		Ѓулели
		Вејсели
		Терзели
		Ајранли
		Башали
		Баракли
		Бајрамбос
		Булунтули
		Плавуш
		Кочули
	Прстен	
	Казандол	
Василево	Нивичино	Варварица
	Кушкулија	Требирино
Вевчани	Вевчани	
Велес		Долно Оризари
		Ново Село
		Карабуњиште
		Крушје
		Новачани
		Џидимирци
		Ветерско
		Лугунци
		Сопот
		Белештевица
		Рлевци
		Ораовец
		Горно Каласлари
		Рудник
		С'лп
	Кумарино	

Виница	Трсино	Виничка Кршла
	Грљани	Црн Камен
	Калиманци	Крушево
	Лаки	
Вранештица	Вранештица	Миокази
	Светораче	Атишта
	Речани-Челопечко	
	Орланци	
	Карбуница	
	Дупјани	
	Рабетино	
	Козичино	
	Крушица	
	Патец	
Врапчиште	Калиште	
	Ново Село	
	Горјане	
	Врановци	
	Пожаране	
	Ломница	
	Гурѓевиште	
Гевгелија	Хума	Милетково
		Ново Коњско
		Габрово
		Серменин
		Конско
Гостивар	Долна Ѓоновица	Сушица
	Лешница	
	Србиново	
	Вруток	
	Речане	
	Мердита	
	Симница	
	Горна Ѓоновица	
	Митрој Крсти	
	Трново	
	Железна Река	
	Падалиште	
	Куново	
	Печково	
	Страјане	
	Долно Јеловце	
	Кафа	
	Горно Јеловце	
	Корито	
Бродец		

Градско	Двориште	Уланци
		Згрополци
		Убого
		Кочилари
		Куридере
		Долно Чичево
		Грнчиште
		Горно Чичево
		Свекани
		Скачинци
		Подлес
Дебар	Џешиште	Бомово
	Кривци	Селокуќи
	Рајчица	Коњари
	Хаме	Спас
	Баниште	Трнаниќ
	Осој	
	Могорче	
	Горно Косоврасти	
	Гари	
	Татар Елевци	
Дебарца	Волино	
	Оровник	
	Требеништа	
	Горенци	
	Климештани	
	Издеглавје	
	Мешеишта	
	Белчишта	
	Ботун	
	Горно Средоречие	
	Грко Поле	
	Долно Средоречие	
	Злести	
	Ново Село	
	Песочани	
	Слатински Чифлик	
	Лешани	
	Оздолени	
	Слатино	
	Арбиново	
	Велмеј	
	Сошани	
	Врбјани	
	Годивје	
Лактиње		
Сливово		

	Брежани	
	Мраморец	
	Црвена Вода	
	Турје	
Делчево	Ветрен	Косово Дабје
	Габрово	Очипала
	Град	Илиово
	Звегор	
	Разловци	
	Чифлик	
	Драмче	
	Киселица	
	Вирче	
	Стар Истевник	
	Стамер	
	Турија	
	Бигла	
	Нов Истевник	
	Селник	
Вратиславци		
Демир Капија		Чифлик
		Клисура
		Челевец
		Дрен
		Иберли
		Бесвива
		Кошарка
		Барово
		Драчевица
		Копришница
	Стрмашево	
Демир Хисар	Доленци	Бараково
	Жван	Сладуево
	Журче	Граиште
	Загориче	
	Ново Село	
	Ракитница	
	Сопотница	
	Стругово	
	Суво Грло	
	Суводол	
	Утово	
	Растојца	
	Бабино	
	Кочиште	
	Мренога	
Обедник		

	Слоештица	
	Железнец	
	Боиште	
	Брезово	
	Вирово	
	Смилево	
	Церово	
	Мало Илино	
	Велмевци	
	Базерник	
	Големо Илино	
	Лесково	
	Радово	
	Зашле	
Ѓорче Петров		Грачани
		Кучково
Желино	Церово	
	Горна Лешница	
	Мерово	
	Луковица	
	Седларево	
Зајас	Грешница	
	Долно Строгомиште	
	Горно Строгомиште	
	Зајас	
	Лешница	
	Речани-Зајаско	
	Длапкин Дол	
	Мидинци	
	Колари	
	Бачишта	
	Букојчани	
	Тајмиште	
Зелениково	Палиград	Смесница
		Ново Село
		Гумалево
		Вражале
		Добрино
		Градовци
		Дејковец
		Тисовица
Јегуновце	Беловиште	
	Вратница	
	Јажинце	
	Рогачево	
	Старо Село	

Кавадарци	Бохула	Шивец
	Конопиште	Брушани
	Праведник	Раец
	Радња	Ресава
	Клиново	Фариш
	Страгово	Дабниште
	Галиште	Кошани
	Бунарче	Крњево
	Мајден	Долна Бошава
	Куманичево	Добротино
	Бојанчиште	Драдња
	Рожден	Мрежичко
	Р'жаново	Горна Бошава
		Драгожел
		Кесендре
	Гарниково	
	Шешково	
	Грбовец	
	Чемерско	
Карбинци	Курфалија	Нов Караорман
	Калаузлија	Батање
	Кучилат	Козјак
	Кучица	Горни Балван
	Припечани	Долно Трогерци
	Кепекчелија	Црвулево
	Ебеплија	Голем Габер
	Јунузлија	Горно Трогерци
	Муратлија	Мал Габер
	Вртешка	Руљак
	Прналија	Оџалија
	Мичак	
Кичево	Осој	Лазаровци
	Раштани	
	Кнежино	
Конче	Негреновци	Долни Радеш
	Горни Липовик	Долна Враштица
		Скоруша
		Гарван
		Загорци
	Горна Враштица	
Кочани	Нивичани	Црвена Нива
	Рајчани	Припор
	Безиково	Вранинци
	Пантелеј	
	Горно Градче	
	Долно Градче	

	Речани	
	Ново Село	
	Главовица	
	Лешки	
	Костин Дол	
	Пресека	
	Јастребник	
	Полаки	
	Небојани	
	Пашаџиково	
Кратово	Татомир	Димонце
	Приковци	Коњух
	Горно Кратово	Вакуф
	Шлегово	Крилатица
	Којково	Шопско Рударе
	Страцин	Тополовиќ
	Близанци	Куклица
	Луково	Талашманце
	Мушково	Пендак
	Куново	Филиповци
	Кнежево	
	Каврак	
	Емирица	
	Нежилово	
Куманово		Д'лга
		Кутлибег
		Сушево
		Косматац
		Карабичане
		Кокошиње
		Новоселане
		Живиње
		К'шање
		Пезово
		Зубовце
		Мургаш
		Бељаковце
		Габреш
		Шупљи Камен
		Колицко
		Винце
		Брзак
		Кучкарево
		Јачинце
	Вак'в	
	Довезенце	
Липково	Глажња	Думановце

	Извор	Руница
	Р'нковце	Алашевце
	Белановце	
	Стража	
	Злокуќане	
	Гошинце	
	Стрима	
Лозово		Аџибегово
		Бекирлија
		Кишино
		Ѓуземелци
		Аџиматово
		Ќоселари
Маврово и Ростуша		Сарамзалино
	Јанче	
	Аџиевци	
	Ростуша	
	Велебрдо	
	Присојница	
	Церово	
	Скудриње	
	Бољетин	
	Орќуше	
	Ново Село	
	Жировница	
	Битуше	
	Видуше	
	Росоки	
	Сретково	
	Тресонче	
	Требиште	
	Ничпур	
	Грекај	
	Селце	
	Волковија	
	Рибница	
	Нистрово	
	Нивиште	
	Сенце	
	Дуф	
	Тануше	
	Жужње	
	Врбен	
Леуново		
Лазарополе		
Маврови Анови		
Маврово		

	Никифорово	
	Врбјани	
	Бибај	
	Галичник	
	Сушица	
	Беличица	
	Кичиница	
	Кракорница	
	Богдево	
Македонска Каменица	Косевица	
	Моштица	
	Дулица	
	Саса	
	Костин Дол	
	Цера	
Македонски Брод	Вир	Ковче
	Долни Манастирец	Горни Манастирец
	Русјаци	Здуње
	Сланско	Драгов Дол
	Могилец	Грешница
	Старо Село	Слатина
	Ковач	Тополница
	Локвица	Близанско
	Инче	Модриште
	Косово	Калуѓерец
	Црешнево	Ижиште
	Дреново	Латово
	Рамне	Девич
	Томино Село	Зркле
	Растеш	Белица
	Требовље	
	Лупште	
	Тажево	
	Брезница	
	Брест	
	Сушица	
	Заград	
	Звечан	
	Волче	
	Долно Ботушје	
	Крапа	
	Бенче	
	Битово	
	Горно Ботушје	
	Долно Крушје	
Горно Крушје		
Могила	Мојно	Горна Чарлија

	Црничани	Путурус
		Новоселани
		Подино
		Алинци
		Радобор
Неготино		Џидимирци
		Јаношево
		Шеоба
		Липа
		Пештерница
		Калањево
		Брусник
		Горни Дисан
		Вешје
Новаци	Маково	Биљаник
	Арматуш	Ново Село
	Живојно	Врањевци
	Велесело	Балдовенци
	Тепавци	Суво Дол
	Мегленци	Сливица
	Долно Орехово	Добровени
	Груништа	Скочивир
	Паралово	Зовиќ 1
	Будимирци	Гнеотино
	Старавина	Рапеш
	Орле	Брод
	Брник	Рибарци
	Гнилеж	
	Градешница	
	Ивени	
	Полог	
	Грумази	
	Петалино	
	Совиќ	
Зовиќ 2		
Ново Село	Бадолен	Бајково
	Стиник	
	Бабарево	
Осломеј	Жубрино	
	Осломеј	
	Арангел	
	Шутово	
	Поповјани	
	Србица	
	Премка	
	Јагол	

	Јагол Доленци	
	Туин	
	Гарани	
	Бериково	
	Ново Село	
	Папрадиште	
Ранковце	Милутинце	Вржогринци
	Петралица	Ветуница
	Гулинци	Отошница
	Криви Камен	Одрено
	Станча	
	Баратлија	
	П'клиште	
	Герман	
Росоман		Крушевица
		Мрзен Ораовец
		Рибарци
		Камен Дол
		Дебриште
Ресен	Долно Перово	
	Наколец	
	Асамати	
	Претор	
	Дрмени	
	Езерани	
	Коњско	
	Царев Двор	
	Горна Бела Црква	
	Волкодери	
	Козјак	
	Долна Бела Црква	
	Прељубје	
	Грнчари	
	Долно Дупени	
	Подмочани	
	Рајца	
	Ресен	
	Горно Дупени	
	Отешево	
	Стење	
	Јанковец	
	Сопотско	
	Штрбово	
	Сливница	
	Болно	
	Лавци	
	Стипона	

	Покрвеник	
	Кривени	
	Шурленци	
	Курбиново	
	Арвати	
	Избишта	
	Лева Река	
	Љубојно	
	Брајчино	
	Златари	
	Евла	
	Горно Крушје	
	Крани	
	Лескоец	
	Илино	
	Петрино	
Сарај	Раовиќ	Грчец
Свети Николе	Строиманци	Мездра
		Макреш
		Арбасанци
		Стануловци
		Горно Гуѓанце
		Богословец
		Алакинце
		Патетино
		Делисинци
		Буриловци
		Мечкуевци
		Крушица
		Ранчинци
		Трстеник
		Преод
		Орел
	Малино	
	Стањевци	
	Павлешенци	
	Кнежје	
	Сопот	
	Долно Црнилиште	
Сопиште	Горно Соње	Барово
	Света Петка	Говрлево
	Нова Брезница	Јаболци
	Држилово	
	Патишка Река	
Студеничани	Рамни Габер	Маркова Сушица
	Калдирец	Малчиште
	Елово	Вртекица

	Цветово	Осинчани
	Црн Врв	Умово
	Алдинци	Црвена Вода
Старо Нагоричане	Малотино	Карловце
	М'гленце	Брешко
	Аљинце	Врачевце
	Кокино	Дренок
	Осиче	Макреш
	Арбанашко	Цвиланце
	Длабочица	Пузајка
	Рамно	Враготурце
	Дејловце	Жељувино
	Буковљане	Војник
	Цветишница	Коинце
		Ругинце
		Добрача
		Канарево
		Жегљане
		Степанце
		Стрновац
		Орах
		Стрезовце
		Облавце
	Бајловце	
	Драгоманце	
Струга	Враниште	
	Глобочица	
	Драслајца	
	Луково	
	Ново Село	
	Шум	
	Ливада	
	Велешта	
	Пискупштина	
	Долно Татеша	
	Долна Белица	
	Горно Татеша	
	Џепин	
	Заграчани	
	Корошишта	
	Радолишта	
	Радожда	
	Добовјани	
	Делогожди	
	Безово	
Октиси		
Ташмаруништа		

	Франгово	
	Модрич	
	Нерези	
	Тоска	
	Лабуништа	
	Подгорци	
	Бороец	
	Брчево	
	Богојци	
	Мислодежда	
	Јабланица	
	Мали Влај	
	Вишни	
	Поум	
	Присовјани	
	Буринец	
	Збажди	
	Дренук	
	Селци	
	Ржаново	
	Локов	
	Лакавица	
	Горна Белица	
Струмица		Раборци
		Три Води
		Белотино
		Злешево
		Мемешли
		Дорломбос
		Чепели
		Орманли
Теарце	Варвара	Првце
	Јелошник	
	Брезно	
Тетово	Једоарце	
	Лавце	
	Селце	
	Гајре	
	Отуње	
	Бродец	
	Ѓермо	
	Сетоле	
	Шипковица	
	Вејце	
	Вешала	
	Лисец	
	Бозовце	

Центар Жупа	Мал Папрадник	Власиќи
	Осолница	
	Праленик	
	Баланци	
	Долно Мелничани	
	Горенци	
	Долгаш	
	Брештани	
	Црно Боци	
	Житинени	
	Оџовци	
	Пареши	
	Бајрамовци	
	Евла	
	Центар Жупа	
	Кочишта	
	Горно Мелничани	
	Коџаџик	
	Елевци	
	Новак	
Броштица		
Чашка	Горно Врановци	Витанци
	Плевење	Бусилци
	Попадија	Голозинци
	Капиново	Отиштино
	Нежилово	Војница
	Крнино	Бањица
	Ореше	Раковец
	Црешнево	Еловец
	Долно Јаболчиште	Долно Врановци
	Горно Јаболчиште	Стари Град
	Папрадиште	Согле
		Оморани
		Ново Село
		Смиловци
		Поменово
		Владиловци
		Степанци
		Крива Круша
		Крајници
		Мокрени
	Ораов Дол	
	Дреново	
	Габровник	
	Бистрица	
Чеишиново Облешево		Врбица
		Лепопелци

		Ново Селани
Чучер Сандево	Блаце	Горњане
	Бродец	
	Брест	
	Танушевци	
Штип	Шашаварлија	Црешка
	Кошево	Скандалци
	Никоман	Тестемелци
	Калаетровци	Доброшани
	Почивало	Пенуш
		Софилари
		Јамујарци
		Врсаково
		Криви Дол
		Едеклерци
		Судик
		Сарчиево
		Хаџи-Сејдели
		Драгоево
		Сушево
		Лаковица
		Хаџи-Хамзали
		Балталија
		Долани
		Топлик
		Пухче
		Ново Село
		Суво Грло
		Хаџи-Реџепли
		Липов Дол
		Горачино
	Лесковица	
	Степанци	
	Љуботен	
	Пиперово	
	Шопур	
	Танатарци	
	Брест	
	Чифлик	
Прилеп	Пештани	Гуѓаково
	Топлица	Смолани
	Мало Рувци	Врпско
	Марул	Манастир
	Крушевица	Ракле
	Селце	Никодин
	Волково	Царевиќ
	Вепрчани	Дрен

	Бонче	Мал Радобил
	Витолиште	Тројаци
	Леништа	Кален
	Лопатица	Шелеверци
	Чумово	Старо Лагово
	Штавица	Чаниште
	Беловодица	Дуње
	Кокре	Тројкрсти
	Ореовец	Веселчани
	Присад	Голем Радобил
	Дабница	Загорани
	Прилепец	Подмол
	Бешиште	
	Живово	
	Полчиште	
	Плетвар	
	Крстец	
Крива Паланка	Крива Паланка	Тлминци
	Длабочица	
	Мождивњак	
	Конопница	
	Градец	
	Дрење	
	Варовиште	
	Кошари	
	Добровница	
	Лозаново	
	Габар	
	Киселица	
	Трново	
	Жидилово	
	Узем	
	Дурачка Река	
	Баштево	
	Костур	
	Луке	
	Мла Црцорија	
	Огут	
	Борово	
	Крстов Дол	
	Осиче	
	Подржи Коњ	
	Мартиница	
Станци		
Кркља		
Метежево		
Голема Црцорија		

	Нерав	
	Б'с	
	Дренак	
Радовиш	Држани	Сариѓол
	Каралобоси	Погулево
	Караџалар	Прналија
	Худаверлија	
	Дурутлија	
	Папавница	
	Ќоселија	
	Штурово	
	Али Коч	
	Супурге	
	Смиланци	
	Коџалија	
	Али Лобаси	
	Чешме Маале	
	Шаинташ	
	Козбунар	
	Ново Село	
Шипковица		
Охрид	Долно Лакочереј	Лагадин
	Горно Лакочереј	
	Орман	
	Трпејца	
	Љубаништа	
	Вапила	
	Велгошти	
	Долно Коњско	
	Косел	
	Ливоишта	
	Опеница	
	Пештани	
	Лескоец	
	Подмоље	
	Расино	
	Елшани	
	Шипокно	
	Рамне	
	Скребатно	
	Речица	
	Сирула	
	Завој	
	Коњско	
Велестово		
Куратица		
Свиништа		

Програма за финансиска поддршка во земјоделството за 2010 година

	Плаќе	
Петровец		Летевци
		Брезница
		Кожле
		Бадар
		Дивље
		Блаце
		Градманци
Пехчево	Црник	
	Робово	
	Панчарево	
	Умлена	
	Чифлик	
	Пехчево	
	Негрево	
Пласница	Преглово	Дворци
Кривогаштани		Мирче Ацев
		Кореница
		Подвис
Крушево	Борино	Милошово
	Врбоец	
	Јакреново	
	Норово	
	Селце	
	Белушино	
	Долно Дивјаци	
	Острилци	
	Арилево	
	Бирино	
	Горно Дивјаци	
	Пуста Река	
	Крушево	
Дојран		Џумабос
		Чаушчи
		Севендекли
		Дурутли
		Органџали
		Куртамзали
Долнени	Долгаец	Дабјани
	Кошино	Кутлешово
	Слепче	Сливје
	Небрегово	Мало Мраморани
	Зрзе	Средорек
	Гостиражни	Жабјани
	Маргари	Рилево
	Стровија	Забрчани
Горно Село	Сарандиново	

	Дреновци	Костинци
		Вранче
		Новоселани
Другово	Другово	
	Манастирско Доленци	
	Свињиште	
	Козица	
	Долно Добреноец	
	Белица	
	Горно Добреноец	
	Извор	
	Пополжани	
	Подвис	
	Видрани	
	Брждани	
	Кленоец	
	Јудово	
	Попоец	
	Лавчани	
	Кладник	
	Долна Душегубица	
	Јаворец	
	Мало Црско	
	Прострање	
	Цер	
	Големо Црско	
Иванчишта		
Ехловец		
Малкоец		
Горна Душегубица		
Пробиштип	Горни Стубол	Пестршино
	Добрево	Долно Барбарово
	Марчино	Зарепинци
	Кундино	Куково
	Шталковица	Дренок
	Гризилевци	Гујновци
	Лесново	Пуздерци
	Јамиште	Гајранци
	Зеленград	Горно Барбарово
		Лезово
		Трооло
		Бунеш
		Стрисовци
		Петришино
		Бучиште
		Неокази
		Трипатанци

У П А Т С Т В О

ЗА КОРИСНИЦИ НА СРЕДСТВА ОД ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ЗА 2010 ГОДИНА

Ова Упатство е **БЕСПЛАТЕН ПРИМЕРОК** наменет за потенцијалните корисници на средствата од **Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2010 година** во кој се содржани сите информации за критериумите и условите за остварување на правото на финансиска поддршка и останати информации кои се неопходни при достувањето на „Барањето за користење на средства“.

Примероците од ова Упатство заинтересираните можат да ги подигнат директно во:

**Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој,
ул. Скупи бр. 3-а, (зграда Фонко)
1000 Скопје**

**Подрачните единици на Министерството за земјоделство, шумарство
и водостопанство**

или на веб-адресата на Агенцијата:
www.ipardpa.gov.mk